

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Годишен извештај,
Финансиски извештаи,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2024 година

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2024 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2024**



Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	11
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	14
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	24
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	68
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	71
7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024	74
8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	81
9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ	87

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.9	3.9	-4.7	4.5	2.8	2.1*	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,9	0,4	2.3	4,9	18,7	3,6	4,4
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,5	0,8	1.2	3,2	14.2	9,4	3,5
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
20,6	17,1	16,2	15,4	14,4	13,1	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1,8	-2,0	-8,0	-5,3	-4.4	-4,9	-4,7
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
18,7	17,2	16,4	8,7	6,0	11,0	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
14,5	12,7	10,6	5,5	4,9	9,8	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10,8	8,2	8,0	8,8	5,3	10,2	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11,8	9,3	6,9	7,0	5,1	11,1	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7,3	6,0	4,7	8,3	9,4	5,1	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6,1	5,6	5,2	4,9	4,6	5,4	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2,0	1,9	1,5	1,2	1,1	1,8
2018					
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
61,51	61,51	61,67	61,63	61,62	61,56
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
52,12	54,95	54,13	52,11	58,60	56,94
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.921,5	7.198,3	6.636,8	8.244,9	8.731,0	8.997,0
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.872,5	6.433,3	5.781,1	6.969,8	8.301,2	8.322,8
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.057,3	9.445,8	8.715,1	11.400,9	12.762,8	12.053,5
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.676,3	8.441,0	7.599,4	9.648,1	12.130,8	11.148,5
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
-2.135,7	-2.247,5	-2.078,3	-3.156,0	-4.031,7	-3.056,5
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.803,8	-2.007,7	-1.818,3	-2.678,4	-3.829,7	-2.825,7
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
18,2	-376,5	-360,4	-374,8	-869,0	56,6
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,1	-3,0	-2,9	-2,7	-6,2	0,4
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
22,4	-334,7	-318,0	-329,0	-801,3	55,6
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,2	-3,0	-2,9	-2,8	-6,1	0,4
2018					
2018	2019	2020	2021	2022	2023

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

713,3	404,0	172,9	453,2	683,8	527,9	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5,6	3,2	1,4	3,2	4,9	3,3	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
603,7	363,3	154,7	387,5	654,2	488,1	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5,6	3,2	1,4	3,3	4,9	3,3	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.867,1	3.262,6	3.359,9	3.643,3	3.862,9	4.538,4	5.020,0
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4,4	4,6	5,3	4,5	3,7	4,6	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
8.984,2	9.124,0	10.483,2	10.854,1	11.508,6	12.548,4	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7.843,7	8.154,4	8.536,1	9.576,6	10.790,0	11.356,1	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
73,0	72,4	78,7	80,9	81,5	77,9	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2024 година во Република Северна Македонија се состои од 17 Друштва за осигурување (11 неживот, 6 живот), 44 Осигурително брокерски друштва, 20 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2024 година има генерирано 15,97 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 13,08 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,89 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2023 година изнесува 11,3% (10,3% неживот , 16,3% живот).

Во 2024 година УНИКА Лајф АД Скопје има остварено пораст од 3.3% и пазарно учество од 10,96% (од пазарот за животното осигурување) Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ

Бруто полисирана премија за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	119.383	130.796	51.526	84.124	97.531	30.509	60.758	50.808	70.021	149.331	1.695	846.482
2	Здравствено осигурување	250.866	220.790	31.318	129.982	233.861	0	122.148	0	118.365	222.232	0	1.329.562
3	Моторни возила - каско	187.582	177.590	83.662	248.558	136.792	28.807	109.979	125.895	146.353	108.364	6.264	1.359.846
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	166	907	0	0	76.326	0	0	562	0	20.592	0	98.552
6	Пловни објекти - каско	180.95	161	0	965	48	0	23	450	188	0	0	2.016
7	Стока во превоз - карго	23.015	35.197	20.358	3.783	5.704	0	14.940	3.968	5.536	5.757	0	118.258
8	Имот од пожари и други непогоди	234.802	107.055	54.600	97.504	240.774	4.013	58.918	65.757	80.467	70.158	399	1.014.449
9	Останати осигурувања на имот	443.833	251.276	153.938	174.576	103.678	2.377	210.017	31.904	62.722	77.386	134	1.511.841
10	АО (вкупно)	930.717	482.449	464.985	532.202	446.750	650.490	840.560	562.222	394.257	563.146	45.401	5.913.179
11	Одговорност воздухоплови	674	1.100	0	0	8.720	0	0	1.878	0	2.720	0	15.091
12	Одговорност пловни објекти	733.93	365	79	1.178	715	0	524	711	357	140	0	4.802
13	Општо осигурување од одговорност	61.092	50.798	17.601	16.618	92.268	599	50.451	28.435	33.691	13.851	58	365.463
14	Осигурување на кредити	17.927	36.138	2.733	18.973	0	0	0	0	26.231	2.675	0	104.676
15	Осигурување на гаранции	0,00	0	3	0	29	0	0	7	157	0	0	196
16	Осигурување од финансиски загуби	10.497	62.550	193	9.655	944	0	9.654	0	3.913	790	0	98.196
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
18	Осигурување на туристичка помош	24.511	60.938	11.977	53.127	47.985	5.619	21.884	25.606	15.139	26.763	13	293.563
	Вкупно	2.305.980	1.618.108	892.973	1.371.245	1.492.125	722.416	1.499.856	898.203	957.397	1.263.908	53.965	13.076.176
. % по друштво за неживотно осигурување		17,63%	12,37%	6,83%	10,49%	11,41%	5,52%	11,47%	6,87%	7,32%	9,67%	0,41%	100,00%



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	825.045	555.531	583.955	317.226	592.125	20.170	2.894.051
% по друштво за животно осигурување		28,51%	19,20%	20,18%	10,96%	20,46%	0,70%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	53.844	98.474	5.425	28.958	52.570	6.439	27.943	16.705	23.927	81.855	0	396.141
2	Здравствено осигурување	181.411	139.309	13.947	86.020	164.505	0	55.881	0	43.751	158.439	0	843.263
3	Моторни возила - каско	120.673	105.939	36.462	142.124	67.862	14.035	69.775	63.551	85.904	57.524	146	763.995
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	939	0	0	0	0	0	0	0	939
7	Стока во превоз - карго	247	104	81	277	33	0	440	0	65	0	0	1.246
8	Имот од пожари и други непогоди	31.129	34.322	895	81.894	35.366	264	14.871	6.258	11.415	35.187	9	251.611
9	Останати осигурувања на имот	90.827	72.690	83.663	64.945	5.974	244	33.920	3.801	6.931	9.206	0	372.202
10	АО (вкупно)	487.639	253.263	139.973	230.898	173.561	227.162	349.617	179.007	202.652	186.273	2.796	2.432.841
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Општо осигурување од одговорност	9.240	1.301	521	1.737	1.511	0	4.253	2.149	3.828	127	0	24.667
14	Осигурување на кредити	487	433	0	0	0	0	0	0	0	56	0	975
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	69	0	0	2.238	15	0	2.732	0	0	0	0	5.054
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	6.043	31.293	3.552	35.979	23.202	2.716	3.368	9.222	4.623	12.048	0	132.046
	Вкупно	981.609	737.255	284.519	676.010	524.599	250.860	562.800	280.693	383.096	540.715	2.951	5.225.107

% по друштво за неживотно осигурување	18,79%	14,11%	5,45%	12,94%	10,04%	4,80%	10,77%	5,37%	7,33%	10,35%	0,06%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	413.314	236.290	155.492	67.731	174.347	0	1.047.174

% по друштво за животно осигурување	39,47%	22,56%	14,85%	6,47%	16,65%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	5.225.107	83,30%
Живот	1.047.174	16,70%
Вкупно	6.272.281	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	1.364	1.153	200	1.296	1.224	434	711	422	504	1.550	0	8.858
2	Здравствено осигурување	18.498	13.489	1.496	6.031	13.968	0	5.392	0	4.674	17.812	0	81.360
3	Моторни возила - каско	1.146	1.188	699	1.393	766	169	735	690	983	679	2	8.450
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Стока во превоз - карго	5	3	3	4	1	0	14	0	1	0	0	31
8	Имот од пожари и други непогоди	119	112	16	173	463	13	22	76	53	40	1	1.088
9	Останати осигурувања на имот	1.263	1.503	769	1.322	182	6	271	110	186	233	0	5.845
10	АО (вкупно)	5.724	2.576	2.284	2.735	2.419	3.408	5.071	2.808	2.337	3.128	38	32.528
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Општо осигурување од одговорност	211	18	25	63	46	0	17	51	20	18	0	469
14	Осигурување на кредити	1	22	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	81	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	88
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	274	1.204	246	1.107	825	118	204	431	201	552	0	5.162
	Вкупно	28.686	21.268	5.738	14.131	19.895	4.148	12.438	4.588	8.959	24.014	41	143.906

% по друштво за неживотно осигурување	19,93%	14,78%	3,99%	9,82%	13,82%	2,88%	8,64%	3,19%	6,23%	16,69%	0,03%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот					Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	
19	Живот	2.437	1.094	790	502	914	5.737

% по друштво за животно осигурување	42,48%	19,07%	13,77%	8,75%	15,93%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	143.906	96,17%
Живот	5.737	3,83%
Вкупно	149.643	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резерви за настанати и пријавени штети за период од 01.01.2024 до 31.12.2024

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	12.712	23.393	2.599	2.324	8.787	3.017	5.090	1.607	5.202	9.430	0	74.161
2	Здравствено осигурување	3.551	13.113	1.099	6.985	16.209	0	103	0	2.268	11.317	0	54.645
3	Моторни возила - каско	45.654	45.743	24.228	38.334	24.921	8.158	11.471	18.389	27.078	31.262	150	275.387
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	480.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.256
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стока во превоз - карго	642	153	40	0	0	0	0	0	0	760	0	1.595
8	Имот од пожари и други непогоди	77.944	18.573	300	137.715	35.990	871	18.260	3.243	1.765	37.647	0	332.308
9	Останати осигурувања на имот	164.993	8.560	12.893	5.538	3.383	586	3.203	694	4.339	7.259	49	211.497
10	АО (вкупно)	375.098	292.945	148.811	188.113	253.787	222.605	116.817	176.879	206.904	223.560	1.898	2.207.416
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.255
13	Општо осигурување од одговорност	24.929	18.090	1.015	3.495	3.629	233	11.009	7.155	1.106	207	0	70.868
14	Осигурување на кредити	160	5.206	0	0	0	0	0	0	0	21	0	5.387
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	650	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	740
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	2.198	8.866	1.567	6.025	6.052	1.527	415	5.000	1.509	3.126	0	36.285
	Вкупно	708.531	921.153	192.552	388.619	352.758	236.995	166.368	212.967	250.170	324.589	2.097	3.756.801

0,106045

% по друштво за неживотно осигурување	18,86%	24,52%	5,13%	10,34%	9,39%	6,31%	4,43%	5,67%	6,66%	8,64%	0,06%	100,0%
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	16.905	37.247	13.869	11.509	2.631	0	82.161

% по друштво за животно осигурување	20,58%	45,33%	16,88%	14,01%	3,20%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

Неживот	3.756.801	97,86%
Живот	82.161	2,14%
Вкупно	3.838.961	100,00%

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Крајно матично друштво Uniqa Österreich Versicherungen AG.

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување.

На 31 декември 2024 Друштвото има 24 вработени (2023: 25 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несрекен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај ан доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Анuitетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на 2024 и 2023 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Агрон Таири, член на УО; и
- Аднан Емровски, член на УО.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор;
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор;
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор; и
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор.

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен и Надзорен Одбор на 24 февруари 2025 година.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА 3.0

Стратешки столбови

Се фокусираме на стандардизирање, поедноставување и зголемување на нашиот постоечки бизнис, како и на максимално зголемување на ефикасноста и насочен развој на нови деловни сегменти во спроведувањето на овие амбициозни цели. Значајните стратешки столбови на оваа програма се како што следува:

Австрија и Централно Источна Европа ќе останат основни пазари

Двата главни географски пазари на УНИКА Груп остануваат Австрија и ЈИЕ. Овде фокусот ќе биде ставен на Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Во минатото, 65 отсто од сите клиенти, 30 отсто од премиите и 25 отсто од приходот доаѓаа од ЈИЕ. Како резултат на успешната интеграција на компаниите АХА стекнати во 2020 година, 75 отсто од клиентите ќе доаѓаат од ЈИЕ во иднина, а УНИКА Груп има за цел да генерира повеќе од 40 отсто од премиите и повеќе од 50 отсто од приходот со овие клиенти. Затоа, земјите од ЈИЕ јасно добиваат стратешко значење: тоа е затоа што пошироката диверзификација на изворите на профит ја подобрува економска стабилност и не прави помалку зависни од неочекуваниот развој на поединечните пазари.

Оптимизација и проширување на постојниот бизнис

Реструктурирањето на Групацијата веќе започнато во претходната година, како и темелното реструктурирање и оптимизација на трошоците ја формираат основата за спроведување на амбициозните цели на UNIQA 3.0. Дефиниравме голем број критични иницијативи за ова. Тоа вклучуваше теми како што се нашите процеси, ИТ и податоци, организациската структура, новите деловни модели, како и атрактивни клучни финансиски фигури што имаме намера да ги постигнеме. Во Австрија, овие програми се насочени кон обезбедување и проширување на силната пазарна позиција на UNIQA, особено во областа на здравственото осигурување, зајакнување на профитабилноста во осигурувањето на имот и жртви преку намалување на административните трошоци, ефикасно процесирање на штети и подобрени цени и стабилизирање на портфолиото на животното осигурување. преку зголемен фокус на зачувување на капиталот и биометриски производи. Фокусот во ЈИЕ е на интеграцијата на компаниите АХА и натамошното проширување на бизнисот врз основа на цврстите основи создадени во минатото и позитивниот раст и изгледите за конвергенција во регионот. Ќе ја консолидираме и прошириме нашата позиција понатаму меѓу првите пет овде на среден рок. Покрај огромните заштеди во материјалните трошоци во Австрија, намалувањето на околу 600 постоечки работни места во следните 24 месеци, природно комбинирано со други придружни мерки, ќе обезбеди нето одржливо намалување на трошоците за повеќе од 50 милиони евра годишно.

Пристап до нови пазари: структура во согласност со сегментите на клиентите наместо деловните линии

Со спојување на UNIQA Austria и UNIQA International во една компанија и со тоа намалување на бројот на членови на Управниот одбор, веќе го направивме првиот чекор кон организациска структура фокусирана на клиентите во 2020 година. Од 1 јануари 2020 година, сите оперативни осигурителни компании на UNIQA Group сега се организирани според сегментите на клиенти Малопроджба, Корпоративно и Афинитет и Банкарство наместо претходната структура на деловната линија. Ова ни овозможува да им се обртиме на индивидуалните групи клиенти на многу пофокусиран начин преку границите на производните линии или семејства и, покрај дополнителното зголемување на задоволството и лојалноста на клиентите, треба да доведе и до раст на премиите. Континуираната сила на брендот UNIQA, атрактивно и лесно разбирливо портфолио на производи, транспарентни цени, прекугранична соработка, програми за афинитети специфични за клиентите и широк спектар на дигитални алатки и услуги ја формираат основата за ова. Друг клучен фактор за успех е корпоративната култура која всушност се имплементира во пракса, преку која UNIQA се позиционира како инспиративен тренер за своите соодветни групи клиенти. UNIQA веќе ја лансираше најголемата

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

програма за иновации во историјата на компанијата во 2016 година со инвестиција од повеќе од 500 милиони евра. Овие инвестиции – од кои повеќето се користат за целите на редизајнирање на нашиот бизнис модел, како и за потребните ИТ системи и дигитални иновации – имаат траен ефект. Ковид-19 неодамна дури и го забрза развојот на дигитални понуди за клиентите на UNIQA, особено во здравствениот сектор.

Прилагодувањата во управувањето со средствата се фокусираа на заработката и одржливоста

UNIQA ќе инвестира повеќе во неликвидни средства и понатаму со поатрактивни приноси, како инфраструктурен долг и капитал, приватен капитал и хипотекарни заеми, наместо во државни обврзници со цел да ја поддржи тековната заработка. Покрај ова, UNIQA, исто така, спроведува јасна стратегија за одржливост со своите инвестиции: поддржана од високата пазарна моќ на осигурителните компании, таа постојано го продолжува своето излегување од бизнисот со јаглен, што беше одлучено во 2018 година и веќе во голема мера е имплементирано, како инвеститор и како осигурителна компанија. UNIQA веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктурни инвестиции денес, од кои околу 200 милиони евра во проекти насочени кон промовирање на енергетската транзиција (енергија на ветер и сончева енергија, хидроенергија, производство на енергија од отпад). UNIQA исто така издаде зелена обврзница со вредност од 200 милиони евра во јули 2020 година. Планот е да се воспостави портфолио од 1 милијарда евра одржливи инвестиции до 2025 година.

Зголемена заработка за нашите сопственици

Заштитата и зајакнувањето на финансиската позиција на Групацијата е централен елемент на UNIQA 3.0, што природно треба да има позитивен ефект и врз акционерите на UNIQA. Сметаме дека е наша должност да им понудиме на нашите акционери и соодветен принос на вложениот капитал, како и дивиденди кои се постојано стабилни. Ова се заснова на целите за раст на премијата формулирани за 2025 година (околу 3 проценти), комбинираниот однос во осигурувањето на имот и жртви (околу 93 проценти), стапката на вкупните трошоци (околу 25 проценти), повратот на капиталот (>9 проценти), коефициентот на солвентност (>170 проценти) и стапката на задоволство на клиентите (4,5 ѕвезди од пет). Ова треба да му овозможи на UNIQA да ги заработи своите капитални трошоци на одржлива основа, како и да отплати дел од своите обврски и истовремено да распределува солидни дивиденди.

CMI Steering report проект

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје во текот на 2023 успешно го имплементираше и тесла проектот кој преставува основа за сите финансиски и контролинг извештаи кои ги користи како и локалниот менаџмент така и менаџментот на групацијата.



SAP S4/HANA преставува основа за имплементација на CMI Sterling report преку комплетирање на проектот Тесла.



Во текот на 2024-2028 година раководството и тимовите задолжени за имплементација ќе бидат фокусирани на развивање на CMI Steering report (доработка и развој) поврзан со финансиското известување и контролинг. Имено целта на друштвото е да може врз база на пренесените податоци да може менаџментот на дневна основа да ги има сите потребни извештаи за успешно управување со друштвото.

CMI Steering report овозможи следење на дневно нива на сите промени во продажбата, остварувањето на планот, движењето на главните коефициенти на Друштвото и слично.


Подолу се прикажани некој од извештаите кои се генерираат во

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)





(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Примена на МСФИ 17/9

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје од 01.01.2023 успешно го примени новиот ИФРС 17 стандард и согласно истиот известува за потребите на УНИКА Групацјата.

Во прилог подолу е прикажан извештајот на УНИКА АД Скопје за 3 квартал 2023.

UNIQA North Macedonia		
Figures in MKDm		АСТ
Insurance revenue		957,8
	<i>Insurance revenue - Expected insurance expenses</i>	8,7
	<i>Insurance revenue - Expected Claims</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - Risk adjustment</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - CSM</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - Premiums</i>	949,1
	<i>Insurance revenue - Initial Acquisition Expenses</i>	0,0
Insurance service expenses		-718,1
	<i>Insurance service expenses - Expenses</i>	-238,7
	<i>Insurance service expenses- Other not consolidated</i>	-133,2
	<i>Insurance service expenses - Loss component</i>	0,0
	<i>Insurance service expenses - Claims</i>	-360,2
	<i>Insurance service expenses - Change in LIC</i>	14,0
	<i>Insurance service expenses - Initial Acquisition Expenses</i>	0,1
Net Service Result from Reinsurance		-123,6
	Reinsurance Revenues	-123,2
	Reinsurance Service Expenses	-0,4
Net financial result		4,6
	Net investment income	11,0
	Net investment income from unit-/index linked	0,0
	Net finance expense from insurance contracts	-6,8
	Net finance expense from reinsurance	0,4
Other Non-technical Result		-51,3
	Other non-technical income	0,4
	Other non-technical expenses	-51,7
	thereof: Non-direct Attributable Costs	-27,6
Financing Costs		-0,7
Impairment of Goodwill and Amortization of Portfolios		0,0
Gross Insurance Service Result		239,7
Net insurance service result		116,1
Earnings before Tax		68,7

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во периодот 2024 до 2028 друштвото ќе продолжи со слдните активности во врска со ИФРС 17/9:

- Развивање на пакетите за известување согласно најдобрите европски практики за известување;
- Соодветна и сеопфатна обука и тренинг на вработените;
- Подготовка за локална имплементација на ИФРС 17/9 стандардот;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација.

SIM-CORP DIMENSION – Имплементација на користењето на SimCorp Dimension® за локални потреби

Имплементација на користењето на SimCorp Dimension® за локални потреби

Уника АД Скопје ја користат SimCorp Dimension® инвестициската платформа како решение за управување со инвестициите, проценка на вредноста на инвестициите, имплементација и усогласеност со IFRS 9 стандардот на ниво на групација како и финансиско сметководство на ниво на групација. SimCorp Dimension® платформата за управување со инвестициите во Австрија е воведена од 2004 додека на ниво на групација од 2020 година.

Со оглед на тоа што на ниво на групација SimCorp Dimension® инвестициската платформа е главна платформа за управување со инвестициите Уника АД Скопје во претстојниот период ќе имплементира дел од функционалностите за локални потреби согласно локалните МСФИ стандарди, особено во делот за проценка на вредноста на инвестициите.

При подготвителните активности за имплементација на софтверот за инвестиции SIM-CORP Dimension Друштвото има идентификувано неколку оперативни ризици:

- Ризик од нецелосен пренос на податоци од постоечкиот систем за финансиско работење во SIM-CORP Dimension;
- Ризик од погрешен пренос на податоци од постоечкиот систем за финансиско работење во SIM-CORP Dimension;
- Ризик од недоволна обука и тренинг на вработените;
- Ангажман на значителни ресурси од секторите за Финансии и Сметководство покрај нивната ангажираност во секојдневните активности;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација на SIM-CORP Dimension.

Во текот на 2023та година раководството и тимовите задолжени за имплементација ќе бидат фокусирани на точен пренос на целокупните портфолија на финансиски средства како и целосна примена на новото софтверско решение.


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Exchange Data source	Price date	Price type	FX rate, do format	Currency cross	Factor	FX factor	Market item identification
BLB	26.06.2023	BLB Fixing	61,579700000	EUR/MKD	1	61,579700000	EUR/MKD Currency
BLB	26.06.2023	MK LOCAL	61,658800000	EUR/MKD	1	61,658800000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	27.06.2023	BLB Close	61,609000000	EUR/MKD	1	61,609000000	EUR/MKD Currency
BLB	27.06.2023	BLB Fixing	61,609000000	EUR/MKD	1	61,609000000	EUR/MKD Currency
BLB	27.06.2023	MK LOCAL	61,695600000	EUR/MKD	1	61,695600000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	28.06.2023	BLB Close	61,446000000	EUR/MKD	1	61,446000000	EUR/MKD Currency
BLB	28.06.2023	BLB Fixing	61,446000000	EUR/MKD	1	61,446000000	EUR/MKD Currency
BLB	28.06.2023	MK LOCAL	61,695000000	EUR/MKD	1	61,695000000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	29.06.2023	BLB Close	61,528700000	EUR/MKD	1	61,528700000	EUR/MKD Currency
BLB	29.06.2023	BLB Fixing	61,528700000	EUR/MKD	1	61,528700000	EUR/MKD Currency
BLB	29.06.2023	MK LOCAL	61,674500000	EUR/MKD	1	61,674500000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	30.06.2023	BLB Close	61,560300000	EUR/MKD	1	61,560300000	EUR/MKD Currency
BLB	30.06.2023	BLB Fixing	61,560300000	EUR/MKD	1	61,560300000	EUR/MKD Currency
BLB	30.06.2023	EOP-Kurse	61,560300000	EUR/MKD	1	61,560300000	EUR/MKD Currency
BLB	30.06.2023	MK LOCAL	61,632000000	EUR/MKD	1	61,632000000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	03.07.2023	BLB Close	61,549100000	EUR/MKD	1	61,549100000	EUR/MKD Currency
BLB	03.07.2023	BLB Fixing	61,549100000	EUR/MKD	1	61,549100000	EUR/MKD Currency
BLB	03.07.2023	MK LOCAL	61,535200000	EUR/MKD	1	61,535200000	EUR/MKD NBMA Currency
BLB	04.07.2023	BLB Close	61,550500000	EUR/MKD	1	61,550500000	EUR/MKD Currency
BLB	04.07.2023	BLB Fixing	61,550500000	EUR/MKD	1	61,550500000	EUR/MKD Currency
BLB	04.07.2023	MK LOCAL	61,496200000	EUR/MKD	1	61,496200000	EUR/MKD NBMA Currency

Имплементација на модули за планирање со користење на платформата Anaplan

Во согласност со IFRS 17/9 стандардите како и IFRS стандардите поврзани со деловниот континуитет на друштвото воведени на ниво на групација, почнувајќи од 2024 година планирано е воведување на целосно повеќегодишно планирање на работењето на Уника Лајф АД Скопје со користење на платформата Anaplan. Процесот на планирање предвидува почетно планирање на резултатите од работењето, мониторинг и преоценување на планираните резултати од работењето во повеќе временски циклуси во текот годината.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2024 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		381,086,133	360,256,206
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	4	314,107,503	306,891,058
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	4	317,225,745	307,157,471
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	4	1,928,653	1,338,753
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	4	1,189,589	(1,072,340)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		66,243,553	51,781,823
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	5	3,680,350	4,344,406
2.1 Приходи од наемнини	213	5	3,680,350	4,344,406
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	5	-	-
3. Приходи од камати	216	5	18,849,058	15,100,821
4. Позитивни курсни разлики	217	6	512,352	1,913,505
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	5	5,738,581	2,917,412
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	5	-	53,690
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	5	-	53,690
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	5	37,463,212	27,451,989
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		211,060	159,839
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		524,017	1,423,486

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024 година

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		330,484,404	321,636,912
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	7	70,359,183	55,231,808
1. Бруто исплатени штети	228	7	67,730,744	48,679,555
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232	7	2,628,439	6,552,253
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	7	25,768,963	42,615,518
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	7	25,768,963	42,615,518
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	7	26,599,536	42,619,605
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	7	830,573	4,087
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	7	101,365,053	90,332,733
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	7	101,365,053	90,332,733
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	8	681,205	589,037
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	8	681,205	589,037

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2024 година

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		118,083,208	114,757,443
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		76,874,307	79,824,524
1.1 Провизија	253	9	73,762,244	77,285,559
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	10	3,112,063	2,538,965
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		41,208,901	34,932,919
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15 16	4,120,516	2,946,011
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	10	16,306,680	14,803,126
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		10,185,764	9,258,780
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		895,300	811,573
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		4,309,349	3,916,223
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		916,267	816,550
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	11	1,735,255	1,094,575
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	11	19,046,450	16,089,207
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		13,763,462	10,393,449
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2,203,703	2,774,343
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3,079,285	2,921,415
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		3,394,109	6,968,156
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	16	1,237,863	1,164,509
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264	6	448,470	1,922,064
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		52,251	388,041
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		1,655,525	3,493,542
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	12	5,307,965	4,274,439
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	12	5,307,965	4,274,439
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	4,706,874	5,092,828

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2024 година

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		817,844	1,774,950
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		50,601,729	38,619,294
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	5,437,700	4,538,020
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		45,164,029	34,081,274
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Број на белеш- ка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	14	5,245,829	946,498
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003	14	5,245,829	946,498
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		871,951,971	788,578,102
I. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	94,798,845	97,470,348
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	50,774,326	52,207,966
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	15	50,774,326	52,207,966
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	44,024,519	45,262,382
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	15	44,024,519	45,262,382
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ. ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		777,153,126	691,107,754
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	16	415,508,905	359,796,172
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		15,288,250	20,054,478
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		400,220,655	339,741,694

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	17	49,043,646	34,026,923
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		49,043,646	34,026,923
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	18	312,600,575	297,284,659
4.1 Дадени депозити	036	18	302,083,020	282,512,836
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038	18	10,517,555	14,771,823
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		1,200,357	369,784
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		1,200,357	369,784
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	19	321,799,983	220,434,930

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,588	2,584
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		2,588	2,584
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		41,622,944	48,507,076
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	20	27,517,649	26,482,065
1. Побарувања од осигуреници	056		27,517,649	26,482,065
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	14,105,295	22,025,011
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		13,809,403	21,672,193
3. Останати побарувања	066		295,892	352,818
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		14,592,148	18,492,659
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		4,129,932	3,163,075
1. Опрема	070	15	4,129,932	3,163,075
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	22	10,462,216	15,329,584
1. Парични средства во банка	073		10,450,760	15,319,392
2. Парични средства во благајна	074		11,456	10,192
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		-	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,256,415,820	1,077,331,633
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	23	319,375,978	274,211,949
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		21,315,455	9,954,455
1. Законски резерви	096		21,315,455	9,954,455
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		37,190,094	14,469,820
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		45,164,029	34,081,274
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	24	579,801,692	549,384,128
I. Бруто резерви за преносни премии	107		7,314,172	6,124,583
II. Бруто математичка резерва	108		558,448,353	531,848,817
III. Бруто резерви за штети	109	25	14,039,167	11,410,728
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	24	321,799,983	220,434,930
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		639,748	496,864
1. Резерви за вработени	115		639,748	496,864
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	25	1,751,903	1,939,314
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119	25	1,751,903	1,939,314
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	25	33,046,516	30,864,448
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	25	1,480,227	368,397
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		1,480,227	368,397
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	25	31,566,289	30,496,051
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		23,939,796	24,694,611
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		7,626,493	5,801,440
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,256,415,820	1,077,331,633
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
 Година што завршува на 31 декември 2024 година

Позиција	Број на по	Акционерск и капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	-	2,719,545	-	-	-	2,719,545	-	-	-	21,704,730	240,130,675
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	-	2,719,545	-	-	-	2,719,545	-	-	-	21,704,730	240,130,675
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2024 година (продолжение)

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспредел. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	-	-	-	-	34,081,274	-
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2024 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	316,863,422	312,778,480
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	311,729,324	307,261,662
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	5,134,098	5,516,818
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	191,495,461	178,258,163
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	67,681,860	48,568,918
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	725,097	1,254,509
4. Надоместоци и други лични расходи	310	18,486,040	16,675,416
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	76,246,017	80,535,149
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	8,808,092	7,564,381
8. Останати одливи од редовни активности	314	19,548,355	23,659,790
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	125,367,961	134,520,317
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	348,010,865	78,659,616
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	292,169,650	46,944,113
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	29,011,516	23,353,815
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	26,829,699	8,361,688

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2024 година (продолжение)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	476,379,192	213,339,105
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	5,172,151	441,653
2. Одливи по основ на материјални средства	328	2,780,913	3,548,705
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	2,934,206
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	367,452,567	100,333,857
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	100,973,561	106,080,684
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	128,368,327	134,679,489
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	664,874,287	391,438,096
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	667,874,653	391,597,268
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	3,000,366	159,172
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	15,329,584	14,208,517
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(1,867,002)	1,280,239
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	10,462,216	15,329,584

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто полисирани премии	317,225,745	307,157,471
Промена во преносната премија	(1,189,589)	1,072,340
Бруто приходи од премии	316,036,156	308,229,811
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(1,928,653)	(1,338,753)
Трошоци за реосигурување	(1,928,653)	(1,338,753)
Нето приходи од осигурување	314,107,503	306,891,058

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	185,307,423	-	(1,928,653)	183,378,770
Здравствено осигурување	3,873,089	-	-	3,873,089
Незгода	13,776,128	(1,189,589)	-	12,586,539
Јунит Линк (договори каде што осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик)	114,269,105	-	-	114,269,105
	317,225,745	(1,189,589)	(1,928,653)	314,107,503

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	178,628,400	-	(1,338,753)	177,289,647
Здравствено осигурување	4,280,664	-	-	4,280,664
Незгода	12,802,774	1,072,340	-	13,875,114
Јунит Линк	111,445,633	-	-	111,445,633
	307,157,471	1,072,340	(1,338,753)	306,891,058

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од наемнини	3,680,350	4,344,406
Реализирани добивки од фондови и продажба на земјиште и градежни објекти	-	53,690
Приходи од камати	18,849,058	15,100,821
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	752,536	822,976
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	33,744,240	24,752,362
Останато	2,966,436	1,876,651
Вкупно останати приходи од вложувања	37,463,212	27,451,989
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	-	53,690
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	5,738,581	2,917,412
	<u>65,731,201</u>	<u>49,922,008</u>

КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Позитивни курсни разлики	512,352	1,913,505
Негативни курсни разлики	(448,470)	(1,922,064)
	<u>63,882</u>	<u>(8,559)</u>

НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	67,730,744	48,679,555
Промени во резерви на штети	2,628,439	6,552,253
	<u>70,359,183</u>	<u>55,231,808</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	26,599,536	42,619,605
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	(830,573)	(4,087)
	<u>25,768,963</u>	<u>42,615,518</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	101,365,053	90,332,733
	<u>197,493,199</u>	<u>188,180,059</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Живот	630,547	553,474
Здравствено осигурување	9,804	5,248
Незгода	7,486	9,103
Јунит Линк	33,368	21,212
	<u>681,205</u>	<u>589,037</u>

ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	48,469,802	47,016,801
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	7,506,002	6,209,801
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	17,786,440	24,058,957
	<u>73,762,244</u>	<u>77,285,559</u>

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Нето плати за постојано вработени	12,248,176	10,947,409
Даноци и придонеси од плати	6,254,300	5,578,132
Останати трошоци за вработени	916,267	816,550
	<u>19,418,743</u>	<u>17,342,091</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	3,112,063	2,538,965
Бруто плати на останати вработени	16,306,680	14,803,126

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Трошоци за кирија	162,192	128,470
Трошоци за раководење	3,605,249	3,605,249
Трошоци за даноци и придонеси	1,105,334	1,575,311
Трошоци за одржување	1,815,823	1,888,809
Трошоци за ревизија	1,523,874	945,827
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	531,055	484,623
Трошоци за репрезентација и маркетинг	3,281,221	1,715,302
Канцелариски материјали	74,413	272,184
Трошоци за весници и списанија	133,226	191,411
Трошоци за комунални услуги	1,041,914	1,406,011
Трошоци за банкарски услуги	675,636	500,459
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	142,884	29,501
Патни трошоци	284,968	350,647
Останати трошоци	4,668,661	2,995,403
Вкупно останати административни трошоци	19,046,450	16,089,207
Трошоци за договор на дело	1,735,255	1,094,575
	20,781,705	17,183,782

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Финансирање на регулаторниот орган	2,283,206	1,979,331
Прекинати полиси	3,024,759	2,295,108
	5,307,965	4,274,439

ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Добивка пред оданочување	50,601,729	38,619,294
Непризнаени расходи за даночни цели	6,389,562	6,760,905
Намалување на даночна основа за износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	(2,614,293)	-
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	54,376,998	45,380,199
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	5,437,700	4,538,020
Ефективна даночна стапка	10.75%	11.75%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	3,964,336
Состојба на 1 јануари 2024	<u>5,172,151</u>
Зголемување	<u>9,136,487</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>9,136,487</u>
Акумулирана амортизација	3,017,838
Состојба на 1 јануари 2024	<u>872,820</u>
Трошок за годината	<u>872,820</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>3,890,658</u>
Нето сметководствена вредност на	<u>5,245,829</u>
31 декември 2024 година	<u>946,498</u>
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2023	3,522,683
Зголемување	<u>441,653</u>
Состојба на 31 декември 2023	<u>3,964,336</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2023	2,620,366
Трошок за годината	<u>397,472</u>
Состојба на 31 декември 2023	<u>3,017,838</u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>
31 декември 2022 година	<u>902,317</u>

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2024

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2024	57,345,557	3,012,906	60,358,463	49,514,597	5,593,647	4,772,433	10,366,080	120,239,140
Набавки	-	-	-	-	2,780,913	-	2,780,913	2,780,913
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,374,560</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,146,993</u>	<u>123,020,053</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2024	5,137,591	3,012,906	8,150,497	4,252,215	3,065,518	4,137,487	7,203,005	19,605,717
Трошок за годината	1,433,640	-	1,433,640	1,237,863	1,227,950	586,106	1,814,056	4,485,559
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>6,571,231</u>	<u>3,012,906</u>	<u>9,584,137</u>	<u>5,490,078</u>	<u>4,293,468</u>	<u>4,723,593</u>	<u>9,017,061</u>	<u>24,091,276</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	-	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>98,928,777</u>
31 декември 2023 година	<u>52,207,966</u>	-	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>	<u>100,633,423</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024						
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023	55,878,453	3,012,906	58,891,359	46,580,391	3,512,046	4,772,433	8,284,479
Зголемување	1,467,104	-	1,467,104	2,934,206	2,081,601	-	2,081,601
Пренос	-	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>5,593,647</u>	<u>4,772,433</u>	<u>10,366,080</u>
Акумулирана амортизација							
Состојба на 1 јануари 2023	3,740,628	3,012,906	6,753,534	3,087,706	2,500,047	3,551,382	6,051,429
Трошок за годината	1,396,963	-	1,396,963	1,164,509	565,471	586,105	1,151,576
Продадено	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>5,137,591</u>	<u>3,012,906</u>	<u>8,150,497</u>	<u>4,252,215</u>	<u>3,065,518</u>	<u>4,137,487</u>	<u>7,203,005</u>
Нето сметководствена вредност на							
31 декември 2023 година	<u>52,207,966</u>	<u>-</u>	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>
31 декември	<u>52,137,825</u>	<u>-</u>	<u>52,137,825</u>	<u>43,492,685</u>	<u>1,011,999</u>	<u>1,221,051</u>	<u>2,233,050</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
	<u>415,508,905</u>	<u>359,796,172</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 415,508,905 денари (2023: 359,796,172 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 6.15% (2023: од 1.4% до 6.15%). Вложувањата се состојат од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 49,043,646 денари на 31 декември 2024 година (31 декември 2023: 34,026,923 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Депозити		
- во странска валута	175,014,770	166,897,430
- во денари	127,068,250	115,615,406
Дадени краткорочни заеми	10,517,555	14,771,823
	<u>312,600,575</u>	<u>297,284,659</u>

Друштвото во текот на 2024 година дел од своите средства ги има вложено во 5 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2024 година депозитите во денари се во износ од 127,068,250 денари (31 декември 2023 година: 115,615,406 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 175,014,770 денари (31 декември 2023 година: 166,897,430 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години (2023: распон на каматни стапки од 0.1% до 3.7% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 10,517,555 денари (2023: 14,771,823 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животно осигурување кои се заложени како колатерал.

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 321,799,983 денари на 31 декември 2024 година (31 декември 2023: 220,434,930 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања за премии за осигурување	44,562,856	38,820,398
Исправка на вредноста	(17,045,207)	(12,338,333)
	<u>27,517,649</u>	<u>26,482,065</u>

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
На 1 Јануари	12,338,333	7,245,505
Трошок/(ослободување за годината) за годината	<u>4,706,874</u>	<u>5,092,828</u>
На 31 Декември	<u>17,045,207</u>	<u>12,338,333</u>

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања по основ на камати	13,157,138	21,116,881
Останати побарувања по основ на вложувања	290,607	193,665
Побарување по основ на наемнини	361,658	361,647
Останати побарувања	<u>295,892</u>	<u>352,818</u>
	<u>14,105,295</u>	<u>22,025,011</u>

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2024	31 декември 2023
Сметки во банки:		
- во денари	7,392,592	13,077,644
- во странска валута	3,058,168	2,241,748
Пари во благајна:		
- во денари	<u>11,456</u>	<u>10,192</u>
	<u>10,462,216</u>	<u>15,329,584</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2024 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 33).

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2024 и 2023 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Преносна премија	7,314,172	6,124,583
Математичка резерва	558,448,353	531,848,817
Бруто резерви за штети	14,039,167	11,410,728
	<u>579,801,692</u>	<u>549,384,128</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	321,799,983	220,434,930
	<u>901,601,675</u>	<u>769,819,058</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
На 1 Јануари	769,819,058	631,386,807
Пренесена премија	1,189,589	(1,072,340)
Математичка резерва	26,599,536	42,619,605
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	101,365,053	90,332,733
Резерви за штети	<u>2,628,439</u>	<u>6,552,253</u>
	<u>901,601,675</u>	<u>769,819,058</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Јунит Линк	-	-
Живот	7,314,172	6,124,583
	<u>7,314,172</u>	<u>6,124,583</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Јунит Линк	5,052,546	4,176,823
Живот	553,395,807	527,671,994
	<u>558,448,353</u>	<u>531,848,817</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Резерви за пријавени но нерешени штети	12,277,349	9,415,509
Резерви за случени но непријавени штети	1,761,818	1,995,219
	<u>14,039,167</u>	<u>11,410,728</u>

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски за примени аванси	21,497,194	21,488,403
Обврски за провизија	2,431,534	3,206,208
Обврски за даноци	639,748	1,939,314
Обврски за отпремнини	1,751,903	496,864
Обврски за нето плати	1,013,327	878,371
Обврски за придонеси и даноци од плати	973,248	704,768
Останати обврски	7,131,213	4,586,698
	<u>35,438,167</u>	<u>33,300,626</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2024 и 2023 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства		
Депозити во банки	16,500,000	11,500,000
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	3,088,267	-
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	8,404,300
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>27,992,567</u>	<u>19,904,300</u>
Резерви		
Резерви за штети	14,039,167	11,410,728
Бруто резерви за преносни премии	7,314,172	6,124,583
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>21,353,339</u>	<u>17,535,311</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>6,639,228</u>	<u>2,368,989</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2024 година депозитите во банки 58.9% (2023: 57.8%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 30.0% (2023: 42.2%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	29,888,640	15,349,368
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	2,105,018	1,470,136
Аванси	10,517,555	14,771,823
Депозити во банки	230,514,770	216,012,836
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	407,104,605	351,391,872
Вкупно дозволени вложувања на средства	<u>680,130,588</u>	<u>598,996,035</u>
Обврски (Математичка резерва)		
Нето резерви по договори за осигурување	557,247,996	531,479,033
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>557,247,996</u>	<u>531,479,033</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>122,882,592</u>	<u>67,517,002</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2024 година депозитите во банки изнесуваат 33.9% (2023: 36.1%), државните обврзници изнесуваат 59.9% (2023: 58.7%) а уделите изнесуваат 4.4% (2023: 2.6%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2024 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2023: 5 банки).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	268,966,120
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
Законски и статутарни резерви	I3	21,315,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	37,190,094
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,245,829
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	268,966,120
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	268,966,120
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	81,484,267
Капитал	VI3	268,966,120
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	84,481,120
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 – VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 – VI2)	VI7	187,481,853

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	239,184,177
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
-Законски и статутарни резерви	I3	9,954,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	14,469,820
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	946,498
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	239,184,177
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	239,184,177
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	78,084,008
Капитал	VI3	239,184,177
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	54,699,177
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	161,100,169

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2024 гарантниот фонд на Друштвото е 184,485,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2024 изнесува 84,481,120 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2024 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	557,997,230.32	
Нето математичка резерва	2	556,796,873.75	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0.997848813	0
Релевантен фактор	4	0.04	0.04
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,271,874.95	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	705,136,489.80	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	2,196,878,168.27	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	17,782,018,683.02	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	57,346,509.79	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	20,211,183,389.18	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.977139374	0
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	56,035,532.67	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	78,307,407.62	0

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2023 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	531,849,965	-
Нето математичка резерва	2	531,480,182	-
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	21,259,207	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	457,129,304	-
	ризик од смрт од 3 до 5 години	1,788,259,133	-
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	16,875,842,178	-
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	53,767,045	-
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	19,115,091,434	-
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	53,749,782	-
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	75,008,989	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	17,649,217	17,083,438
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	3,176,859	3,075,019
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	3,176,859	3,075,019
Бруто исплатени штети	5	3,200,048	2,823,043
Нето исплатени штети	6	3,200,048	2,823,043
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	3,176,859	3,075,019

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	81,484,267	78,084,008

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Парични средства	10,462,216	15,329,584
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	7,278,993
Усогласеност на средствата и обврските	<u>1,141,766,837</u>	<u>968,061,782</u>

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Парични средства	10,462,216	15,329,584
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2024 и 2023 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3.61% (2023: 4.97%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 26.25% (2023: 28.97%) се однесуваат на орочени депозити, а 66.99% (2023: 60.92%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	18,293,033	-	18,293,033
Доспеани и оштетени побарувања	26,269,823	(17,045,207)	9,224,616
	<u>44,562,856</u>	<u>(17,045,207)</u>	<u>27,517,649</u>

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2023 година е како што следи:

	31 декември 2023		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	17,491,672	-	17,491,672
Доспеани и оштетени побарувања	21,328,726	(12,338,333)	8,990,393
	<u>38,820,398</u>	<u>(12,338,333)</u>	<u>26,482,065</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
до 30 дена	18,293,033	17,491,672
31-60 дена	3,693,093	3,436,895
61-120 дена	3,888,356	4,368,094
121-270 дена	5,619,007	5,073,445
271-365 дена	2,251,779	1,913,607
над 365 дена	10,817,588	6,536,685
	<u>44,562,856</u>	<u>38,820,398</u>

Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможности да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Брј на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	192,699,024	278,704,496	81,968,581	278,355,599	252,038,712	87,859,361	84,790,047	1,256,415,820
1. Нематеријални средства	002	79,673	212,571	4,953,585	-	-	-	-	5,245,829
2. Вложувања	003	138,313,610	258,462,657	45,982,191	208,428,282	200,585,088	-	20,180,143	871,951,971
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	1,200,357	-	-	-	-	-	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	855,599	18,444,214	28,649,964	69,927,317	51,453,624	87,859,361	64,609,904	321,799,983
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-	-	-	-	-	-	2,588
6. Побарувања	007	41,622,944	-	-	-	-	-	-	41,622,944
7. Останати средства	008	10,624,253	1,585,054	2,382,841	-	-	-	-	14,592,148
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	0
II. Вкупно обврски	010	100,752,849	74,147,294	70,965,709	212,646,086	200,730,487	165,911,587	431,261,808	1,256,415,820
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	319,375,978	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	0	0
3. Бруто технички резерви	013	65,098,831	55,703,080	42,247,648	142,718,769	149,194,528	77,855,580	46,983,256	579,801,692
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	855,599	18,444,214	28,649,964	69,927,317	51,453,624	87,859,361	64,609,904	321,799,983
5. Останати резерви	015	-	-	68,097	-	82,335	196,646	292,670	639,748
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-	-	-	-	-	-	1,751,903
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	33,046,516	-	-	-	-	-	-	33,046,516
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	91,946,175	204,557,202	11,002,872	65,709,513	51,308,225	-78,052,226	-346,471,761	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2023 година е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	до 1 година 4	1 - 3 години 5	3 - 5 години 6	5 - 10 години 7	10 - 15 години 8	15 - 20 години 9	20 и повеќе години 10	ВКУПНО 11
I. Вкупно средства	001	422,723,423	112,334,835	37,668,901	193,605,703	181,006,953	42,182,608	87,809,210	1,077,331,633
1. Нематеријални средства	002	-	-	946,498	-	-	-	-	946,498
2. Вложувања	003	358,514,395	112,334,835	33,559,328	120,008,150	143,981,251	-	20,180,143	788,578,102
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	369,784	-	-	-	-	-	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-	-	-	-	-	-	2,584
6. Побарувања	007	48,507,076	-	-	-	-	-	-	48,507,076
7. Останати средства	008	15,329,584	-	3,163,075	-	-	-	-	18,492,659
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Вкупно обврски	010	88,865,497	42,473,266	44,840,215	211,297,303	186,144,709	110,423,768	393,286,875	1,077,331,633
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	274,211,949	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	56,061,735	42,473,266	44,782,863	137,699,750	149,054,476	68,091,937	51,220,101	549,384,128
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Останати резерви	015	-	-	57,352	-	64,531	149,223	225,758	496,864
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-	-	-	-	-	-	1,939,314
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,864,448	-	-	-	-	-	-	30,864,448
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	333,857,926	69,861,569	(7,171,314)	(17,691,600)	(5,137,756)	(68,241,160)	(305,477,665)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2024 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	727,808,611	528,607,209
1. Нематеријални средства	002	5,245,829	0
2. Вложувања	003	378,154,677	493,797,294
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	321,799,983	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-
6. Побарувања	007	11,071,554	30,551,390
7. Останати средства	008	11,533,980	3,058,168
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	868,403,092	388,012,728
1. Капитал и резерви	011	-	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	0
3. Бруто технички резерви	013	517,803,499	61,998,193
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	321,799,983	-
5. Останати резерви	015	639,748	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	26,407,959	6,638,557
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(140,594,481)	140,594,481

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2024 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	555,923,474	521,408,159
1. Нематеријални средства	002	946,498	-
2. Вложувања	003	308,198,863	480,379,239
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	220,434,930	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-
6. Побарувања	007	10,089,688	38,417,388
7. Останати средства	008	16,250,911	2,241,748
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	270,902,470	806,429,163
1. Капитал и резерви	011	-	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-
3. Бруто технички резерви	013	17,535,311	531,848,817
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	220,434,930	-
5. Останати резерви	015	496,864	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,496,051	368,397
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	285,021,004	(285,021,004)

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2024		Година што завршува на 31 декември 2023	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	1,405,945	(1,405,945)	2,850,210	(2,850,210)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
Парични средства	11,456	10,192
	<u>412,422,201</u>	<u>302,940,552</u>
<i>Со Фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
	<u>728,109,480</u>	<u>657,080,831</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	10,450,760	15,319,392
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	7,278,993
	<u>9,215,604</u>	<u>7,278,993</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година би била повисока, односно пониска, за 104,508 денари (2023: 153,194 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2024 и 2023 година:

	31 декември 2024		31 декември 2023	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	302,083,020	302,083,020	282,512,836	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	10,517,555	14,771,823	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	27,517,649	26,482,065	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	15,288,250	20,054,478	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	400,220,655	339,741,694	339,741,694
Други побарувања	370,843,629	370,843,629	254,461,853	254,461,853
Вложувања во инвестициони фондови	14,049,467	14,049,467	21,986,442	21,986,442
Парични средства	10,462,216	10,462,216	15,329,584	15,329,584
	<u>1,150,982,441</u>	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	9,215,604	7,278,993	7,278,993
	<u>9,215,604</u>	<u>9,215,604</u>	<u>7,278,993</u>	<u>7,278,993</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е **UNIQA Versicherungen AG**.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања		
Уника Австрија	-	-
Уника АД Скопје	641,606	844,488
	<u>641,606</u>	<u>844,488</u>
Обврски		
Уника Австрија	5,158,330	3,595,612
Уника Ре АГ	145,581	6,965
Сигал Уника Груп Тирана	1,226,429	361,432
Уника АД Скопје	25,973	-
	<u>6,556,313</u>	<u>3,964,009</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	-
Уника Ре АГ	7,536	2,520
Уника АД Скопје	6,248,500	6,829,959
	<u>6,256,036</u>	<u>6,832,479</u>
Расходи		
Уника Австрија	5,163,396	3,605,249
Уника Ре АГ	153,140	134,020
Сигал Уника Груп Тирана	1,061,363	651,734
УНИКА ИТ СЕРВИС АВСТРИЈА	31,215	-
Уника АД Скопје	233,728	5,068,828
	<u>6,642,842</u>	<u>9,460,841</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Краткорочни користи за вработените	4,839,942	4,038,012
	<u>4,839,942</u>	<u>4,038,012</u>

ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година, покренат е два судски спора против Друштвото во вкупен износ од 92.478. денари (2023: 92.478 денари). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 и 2023 година.

2024

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	25,7%	25,7%
Здравствено	02	5,0%	5,0%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

2023

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	26,5%	26,5%
Здравствено	02	7,7%	7,7%

НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Промена на индиректен сопственик

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 25).

По 31 декември 2024 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати други настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Централните деловни системи на Уника Лајф А.Д. Скопје се два посебни специјализирани системи за неживотно и животно осигурување, готови решенија кои се набавени и имплементирани од софтверската компанија Ултра ДОО Скопје.

- Уника Лајф А.Д. Скопје користи Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS) и финансиско работење

Целокупниот развој и одржување на решението е од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје, без било каков пристап до изворниот код од страна на вработените во Уника Лајф. Системите се во постојан процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат надградби и дополнувања во однос на нови барања од страна на деловните корисници, како и изработка на нови извештаи за различни потреби и институции.

Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се преземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси изработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Хардверската инфраструктура на која работат решенијата е заедничка за двата системи и е исто така имплементирана и одржувана од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје.


Централниот систем за Уника Лајф А.Д. е имплементиран на примарната локација која се наоѓа во сервер салата во просториите на Уника Лајф А.Д. во Скопје, и на секундарната оддалечена локација која се наоѓа во Телеком Центарот во Струмица.

На секундарната локација се имплементирани сите потребни компоненти за да во случај на достапност на системите на примарната локација, сервисите може да се префрлаат и користат од секундарната локацијата.

Мрежната околина е заштитена со два Firewall-и на примарната локација и еден firewall на секундарната локација. Преку овие firewall-и преку централните рутери се овозможуваат конекции кон интернет и кон внатрешната мрежа преку VPN пристап.

На сликата подолу е даден дијаграм на мрежното поврзување на двете локации Скопје-Струмица.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија на податоците.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника Лајф а.д. во текот на годината беа реализирани следните проекти:

Во хардверскиот дел :

- Набавка на два нови централни firewall-и PaloAlto PA440 за примарниот дата центар и еден PA440 за секундарната локација во Струмица
- Набавка на нов сториџ систем IBM TSM 5010 за примарната локација
- Редовно сервисирање на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура (замена на дискови во сториџ системот како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица).
- Редовно сервисирање и замена на батерии во централните UPS уреди на примарната локација
- Набавка на нови работни станици, лаптопи, печатачи и останата ИТ опрема за потребите на корисниците

ИТ проекти:

Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни и сигурносни алатки односно апликации и системи за:

- Прва фаза од имплементација на SIEM/SOC сигурносни системи (IBM QRadar, Microsoft Defender for Endpoint) за управување со логови и инциденти од системите на Уника и Уника Лајф
- Прва фаза од имплементација на CMDB (Lansweeper) за управување со ИТ средства, сервиси и апликации.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Започната е имплементација на дво-факторна автентикација (PingID) за пристапот на корисниците преку VPN конекција.
- Започната е имплементација на систем за управување со барања и проблеми (ServiceNow) за сите корисници на Уника
- Започнат е проект за модернизација на локалната мрежна инфраструктура со која што ќе се имплементира дополнителна сегментација и контроли за пристап со што ќе се подигне целокупното ниво на ИТ безбедност
- Имплементација на безбедносни сертификати (SSL) за web страната, web апликациите, мрежните уреди и серверите

Во софтверскиот дел:

Во однос на централните апликативни системи, во текот на годината реализирани се повеќе барања за надградба и подобрувања на постоечките функционалности на апликациите, како и изработка на нови извештаи. Најзначајни промени се извршени во делот на:

- Воведување на можност за online плаќање на полисите за животно осигурување
- Докомплетирање на панелот за Реосигурување
- Докомплетирање на панелот за Трошковен менаџмент
- Нова апликација за Банко животно осигурување
- Можност за генерирање на разновидни финансиски и статистички извештаи со помош на Microsoft алатката Power BI

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвот е Г-дин Дејан Георгијев



* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. Илинден бр.1, општина Центар,
1000 Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Антовска**
2. Член: **Аднан Емровски**
3. Член: **Агрон Таири**

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари**
2. Член: **Елвис Понари**
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај**
4. Член: **Гералд Мулер**

Во текот на 2024 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 39 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2024 година има одржано 14 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување.

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2024 година има свикано едно Собранија на Акционери.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2024 година
1	Александра Шкемби Антовска	1.962.638 МКД
2	Аднан Емровски	1.186.046 МКД
3	Агрон Таири	885.120 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2024.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работен однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	20.000 МКД
2	Аднан Емровски	20.000 МКД
3	Агрон Таири	20.000 МКД

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други примања бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	513.851 МКД
2	Аднан Емровски	95.849 МКД
3	Агрон Таири	136.438 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Овластен Ревизор

Согласно членовите 385,478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 25.06.2024 година, донесе одлука, со која го именувахе Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-191 од 08.07.2024 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 22.07.2024 година каде дава согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје за 2024 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Бул. 8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2 кат 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 24 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

	Број на вработени по кадровска структура							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
	ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно		Прием во осигурување	Ликвидација и проценка на штети
	100	101	102	103	104	105	106		108	109
10	0	1	20	0	3	0	24	25,00	7	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

Рб.	Застапник во осигурување	Телефон	Решение	Класа	Бр решение	Датум на престанок
ТЕТОВО						
1	ВИГАН БЕЦЕТИ ул.Б.р. Ми ла дин ов и 149, Тетово	02/3288 820	09-1167/2 од 28.05.2012	191	30-0630	26.08.2020
2	КЕМА ЛСА ДИКИ ул.101, с.Палатица, Тетово	02/3288 820	_____ од 25.01.2013	191	30-0616	26.08.2020
3	АГОН БАФТИЈАРИ ул. 103 бр. Тетово	02/3288 820	19-3-1128 од 19.12.2019	19,1,2 ,20, 21	/	
БИТОЛА						
4	НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ ул.И.Милутиновиќ бр.86/7, Битола	02/3288 820	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
5	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА ул.Кочо Чолаков бр. 6, Битола	02/3288 820	УП 19-3-90 од 28.03.2017	192.012	30-0096	
6	ЈОВАН КИТАНОВСКИ ул.Арон Ароести бр. 34, Битола	02/3288 820	_____ од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	
7	БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА ул.Прилепка 17/21, Битола	02/3288 820	УП 19-3-31 од 22.04.2014	192.012	30-0604	03.06.2021
8	БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА Ул.Ген.В.Карангелески Бр.1/1-13 Битола	02/3288 820	УП 07-3-1179 од 09.10.2014	19,1,2	30-1017	
9	ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-10 од 26.03.2015	19,1,2	30-1109	
10	АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	02/3288 820	УП -19-3-486 од 10.04.2019	19, 20, 21, 1,2		
СКОПЈЕ						
11	БИДЕ АМБАРИ ул.Един Папранику бр. 40 Дебар	02/3288 820	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	30-0581	
12	ХРИСТИНА АПОСТОЛСКА ул.Боро Менков бр.3/6-8, Скопје	02/3288 820	УП 07-3- 1111 од 31.12.2013	19,1,2	30-0768	13.09.2017
13	МИМОЗА БОЖИНОСКА ул.С.Ковачевиќ бр.99 2/24, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-305 од 13.12.2017	19,1,2 ,20, 21	30-0777	
14	АЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ ул. Неврокопска бр.7, Скопје	02/3288 820	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19,1,2 ,20, 21	30-0774	
15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ ул. Сава Ковачевиќ бр.6, Скопје	02/3288 820	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0592	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16	ИВАН ПЕТРОВ ул. Вуковарска бр.11-1/21, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	192.012	30-0626	
17	НА ДА КОСТОВСКА Ул.М.Гор ки БР.11/1-14, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1435 од 29.10.2014	19,1,2	30-1028	
18	А ЛЕКСАНД АР ПЕТРУШЕВСКИ Ул.6 бр.52, с.Бардо вци, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1490 од 09.12.2014	19,1,2	30-1058	26.08.202 0
19	АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ Ул.Банско бр.7, Скопје	02/3288 820	УП-19-3-716 од 06.11.2015	19,1,2	30-1187	
20	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/3288 820	УП - 07-4-995 од 09.03.2015	19,1,2	30-1099	
21	ВАСКО КОКА ЛАНОВ	02/3288 820	УП 19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1, 2	30-0818	
22	ДЕЈАН АР СОВ ул. Ш експи ров а бр. 5/1 -7, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-281 од 26.10.2017	19,20,21,1, 2	30-0765	
23	МАРТИН БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 19-3-299 од 07.12.2017	19,2 0,21,1,2,	/	
24	ЉУБИША СТОШИЌ	02/3288 820	УП 19-3-280 од 26.10.2017	19,2 0,21,1,2,	/	
25	МАРТИН СПАСОВСКИ	02/3288 820		19, 1, 2	30-0560	
26	КРИСТИЈАН ВУРМО	02/3288 820	УП 18-3-70 од 11.02.2020	19,1,2 ,20, 21	/	
27	БЕКИМ ЉУТА	02/3288 820	УП 14-3-397 од 14.04.2022	19,20, 21, 1,2	/	
28	ДЕСПИНА БОЖИНОВСКА	02/3288 820	УП 14- 3-274 од 06.12.2024 год ина	19,20, 21, 1,2	/	
ГОСТИВАР						
29	АРБЕН КА ДРИЈА ул.Б ели чица бр.8, Гостивар	02/3288 820	09-982/4 од 28.05.2 012	191	30-0646	
30	ЕРЗАНА МУСТАФА ул.Г.Гавриловски бр.10, Гостивар	02/3288 820	УП 07-3-242 од ден 17.04.2013	19,1,2	30-0701	26.08.202 0
31	ФАТОН ИДРИЗИ с.Градец , Гостивар	02/3288 820	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	30-0633	
32	ЛАВДРИМ ВЕ ЛИУ	02/3288 820	УП 14-3-278 од 09.06.2021 година	19,1,2 ,20, 21		
ДЕБАР						
33	ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО ул.7ма А лбанска бриг. 66, Дебар	02/3288 820	09-1169/2 од 28.05.2012	191	30-0614	26.08.202 0
34	АРБЕН ПИПЕРКУ ул.Атанасие Илиќ бб, Дебар	02/3288 820	УП 19-3-75 од 31.05.2 012	192.012	30-0621	
КАВАДАРЦИ						
35	МАРИЈА ЗАХАРИЕВА ул.Киро Крстев 57, Кавадарци	02/3288 820	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	30-0629	
36	КОЦЕ КОСТА ДИНОВ ул.Ѓорче Петров бр.14, Кавадарци	02/3288 820	УП 19-3-17 од 28.05.2012	192.012	30-0593	
37	КИРО ЈОВКОВ	02/3288 820	од 28.05.2015	19,1,2	30-1083	
КРИВА ПАЛАНКА						

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

38	СТАНОЈКО ДОДЕ ВСКИ с. Конопица, Крива Паланка	02/3288 820	УП 19-3-22 од 13.12.2013	192.012	30-0600	
ПРИ ЛЕП						
39	Е ЛЕНА ТРАЈКОСКА ул.Цане Коњарец бр.25, Прилеп	02/3288 820	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	30-0590	
НЕГОТИ НО						
40	ВАСО ПЕТРОВ ул. М. Малиминов бр.4, Неготино	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	192.012	30-0626	
ОХРИД						
41	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ с.Трпејца	02/3288 820	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0586	
42	КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА ул.Лазо Трпovski бр.66, Охрид	02/3288 820	09-1383/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0625	26.08.2020
43	ЕРДИН ДА ЛИП ул.Абас Емин бр.61, Охрид	02/3288 820	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	30-0405	
44	БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА ул.Галичица бр.37, Охрид	02/3288 820	УП 19-3-304 од 13.12.2017	19,1,2 ,20, 21	30-0778	
45	РУМЕН АТАН АСОВСКИ ул. Даме Груев бр. 39, Охрид	02/3288 820	УП 07-3-6 од 15.01.2014	19,1,2	30-0780	28.05.2019
46	Е ЛЕНА НИКОЛОВСКА ул. Карпош Војвода бр.10/1-1, Велес	02/3288 820	УП 07-3-9 од 13.01.2014	19,1,2	30-0773	26.08.2020
47	НАУМ КАЛАЧОВСКИ	02/3288 820	/	192.012	30 – 1376	02.01.2018
ВЕ ЛЕС						
48	МЕНЧЕ КОЦЕВА ул.Народен Фронт бр.2/9, Велес	02/3288 820	УП 19- 3- 1013 од 07.11.2019	19,2 0,21,1,2,	30-0776	
49	МАРИНЕ ЛА БОШКОСКИ ул.8ми Март бр.14/15, Велес	02/3288 820	УП 07-3-2 од 14.01.2014 престанок на ден 03.01.2016	19,1,2	неактивен	03.01.2016
50	ИВАНА КОЦЕ ВА ул.Крале Марко бр.113, Велес	02/3288 820	_____од 22.01.2013	19,1,2	30-0615	
СТРУМИЦА						
51	БИЛЈАНА ПЕТРОВИЌ ул. Жртви на фашиз.бр.38-8, Струмица	02/3288 820	/	19,1,2	30-0778	
52	ЉУПЧО РУСЕ В ул.Стив Наумов 27, Струмица	02/3288 820	07-3-1120 од 22.09.2014	19,1,2	30-1010	26.08.2020
53	ВАНГЕ ЛИЦА ВЕСЕВА	02/3288 820	од 15.10.2015	19,1,2	30-1109	
54	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/3288 820	од 22.10.2015	19,1,2	30-0903	
55	АНТОНИО ИВАНОВ	02/3288 820	УП-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,2 0	30-1120	
СТРУГА						
56	УРИМ ДАНИ ул. Ми слешевски П. 235, Струга	02/3288 820	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	30-0698	
СВЕТИ НИКОЛЕ						

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

57	ДАНИЕ ЛА НАКОВСКА ул.25ти Мај бр. 45, Свети Николе	02/3288 820	УП 07-3-76 од 22.01.2014	19,1,2	30-0420	24.10.2019
ЛЕХЧЕВО						
58	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-16 од 22.07.2015	192.012	30-1184	
КУМАНО ВО						
59	БАРИЈЕ МИСИНИ	02/3288 820	од 29.01.2015	19,1,2	30-10-72	
ГЕВГЕЛИЈ А						
60	МИТКО ГАВАТА ЛИЕВ	02/3288 820	/	192.012	30- 0628	
К ИЧЕВО						
61	ИЛИР МЕ ХМЕТИ	02/3288 820	УП 19-3-568 од 23.08.2018 година	192.012	/	
К ОЧАНИ						
62	НАДИЦА ГЛИГОРОВА	02/3288 820	УП 14-3-623 од 08.07.2022 година	19,20, 21, 1,2	/	
63	ИВА ГЛИГОРОВА	02/3288 820	УП 14-3-624 од 08.07.2022 година	19,20, 21, 1,2	/	

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС А Д Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	ДЗО05	02/2454 004 071/441 555	contact@lionins.mk igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 1А, Скопје	Стефан Каранфиловски	09-1256/7 од 08.08.2012 год	ДЗО07	02/6148 547	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	www.fortispro.mk	
Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС А Д Скопје ул. Макед. Садик бр. 11, Скопје	Арбен Шабани со 30-0580	09-1389/2 од 24.08.2012 год	ДЗО08	02/2612 647 078/333-215	reinsurancegroup@gmail.com	www.reinsurene-group.mk	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Осигурително брокерско друштво (Назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење осигурително брокерски работи	РБС	Службен телефонски број Телефакс	Електронска адреса	Веб страна на друштвото	Датум на престанок на вршење осигурителни брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	Блаже Петрески со ОБ-0026	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 3298 472/355	wvpkopje@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker. com.mk	www. mobilitybroker. com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ВИАСС А Д Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДТЦ Палома Бјанка л.9, Скопје	Фарук Абедини со ОБ-0004	12-457/3 од 31.03.2008	ОБ03	02/3133 461 02/3220 832	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk	14.05.2018
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	Елена Тодорова со ОБ-0040	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер А Д Битола, ул. Д.Илиевски Мурато бр. 5, Битола	Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ29	/	-	/	/
Осигурително брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ А Д Скопје, бул. Партизански одреди бр. 42А/4, Скопје	Катерина Јовановска ОБ-0320 Јовица Јовановски ОБ-0310	УП 07-1365 од 11.07.2013	ОБ23	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe- invest.com	www.safe-invest. com.mk	03.03.2020
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР А Д Скопје, ул. Никола Русински бр. 3А/1-13, Скопје	Горјан Трајковски Робертина Ивановска	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	/	robertina.ivanovska@ maktrendbroker.mk	www.maktrend broker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС А Д Скопје, ул. Васил Горгов бр.21/1, Скопје	Горан Стојковиќ Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	02 3256-391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus.mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Кочани ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje. com.mk	www. naseosiguruvanje. com.mk	/
Осигурително брокерско друштво К МК Брокер А Д Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А, кат 1-локал 44/ТЦ, Бeverли Хилс, Скопје	Атанас Стојковски со ОБ-0324	09-102/2 од 26.02.2010	ОБ13	02/3217 568	info@kmbroker.mk	www.kmbroker. mk	11.03.2019
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер А Д Скопје, ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016	/	/	radiceska@elektroelement. com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер А Д Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември зграда 3/18	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www. megabroker. com.mk	/
Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување А Д Скопје	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.6.2017	ОБ36	/	office@riziko.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ- 0494	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ- 0494	02/ 3099 999	/	www.winbroker. mk	/
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер А Д Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ- 0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ20	02/3299 929	nob@nob.com.mk	/	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС А Д Скопје ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	Лолита Младеновска со ОБ-0537	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	/	office@brolins.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС А Д Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	/	УП 19-1-536 од 07.06.2019	/	/	smartmoneymk@gmail.com	/	/
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер А Д Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	Драган Лазаревски со ОБ-0002	УП-12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ02	02/3232-951 02/3231-252	euromak@euromak.com.mk	www.euromak.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ОМА ДА ОСИГУРУВАЊЕ А Д Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје	/	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	/	/	/	/	
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ А Д Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица	/	УП 19-1-639 од 27.08.2019 год	/	/	/	http://ibisins.mk/	
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР А Д СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	ОБ40	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ40	389 71 271 190	Ivanov_aleksandar@hotmail.com	https://makoas.mk/	
Акционерско осигурително брокерско друштво А-тим Скопје	Сузана Грачанин	12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ11	02/2465 170	/	www.odbatim.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер А Д Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје	/	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	02/3215 303	info@inbroker@com.mk	www.inbroker.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер А Д Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	Елизабета Тасевска	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ10	02/3208-222	jbiljanadeltains@gmail.com	www.deltains.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Еуро Експертс А Д Скопје, Бул Кочо Рацин вр.38 - 3/13 Скопје	Гоце Атанасов ОБ-0003	18-27949/3-02 од 28.02.2003	ОБ-0003		contact@euroexperts.com.mk	www.legra.cc	
Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје	Владимир Кипријановски	09-184/2 од 28.12.2009 год	ОБ12		office.skopje@legra-ib.com	www.mbroker.mk	
Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје	Зоран Бундалевски	УП1-14-1-52 од 07.04.2022					

- Регистар на банки

Регистар на банки	ЕМБ	Број на решение	Класи на осигурување	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна
Стопанска Банка АД Скопје адреса 11 Октомври Скопје	4065549	УП1-19-2-352 од 18.05.2018 година,	1,2,19,20,21	(0)2 3295-295, (0) 2 3114 - 503	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

Подружница	Адреса	Град
Подружница Струмица	Климент Охридски бр.124	Струмица
Подружница Охрид	Булевар Туристичка бр.50-4/3	Охрид
Подружница Кавадарци	Плоштад Маршал Тито бр.11-1 приземје	Кавадарци
Подружница Скопје	Булевар Јане Сандански бр.12-5/1	Скопје
Подружница Кавадарци бр.2	Лазо Мицев бр.38	Кавадарци

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024	%
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	444.780.158	381.086.133	16,7%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	399.653.603	314.107.503	27,2%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	402.775.444	317.225.745	27,0%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	0	0	0,0%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,0%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	0	0	0,0%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	1.997.413	1.928.653	3,6%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	1.124.428	1.189.589	-5,5%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	0	0	0,0%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	0	0	0,0%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	42.764.983	66.243.553	-35,4%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	0	0	0,0%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	0	3.680.350	-100,0%
2.1 Приходи од наемнини	0	3.680.350	-100,0%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	0	0	0,0%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	0	0	0,0%
3. Приходи од камати	18.053.873	18.849.058	-4,2%
4. Позитивни курсни разлики	2.809.381	512.352	448,3%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	3.044.163	5.738.581	-47,0%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	0	0	0,0%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,0%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,0%
6.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,0%
7. Останати приходи од вложувања	18.857.566	37.463.212	-49,7%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	0	211.060	-100,0%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0	0	0,0%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2.361.572	524.017	350,7%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	400.099.745	330.484.404	21,1%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	71.658.595	70.359.183	1,8%
1. Бруто исплатени штети	66.920.561	67.730.744	-1,2%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	0	0	0,0%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	0	0	0,0%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,0%
5. Промени во бруто резервите за штети	4.738.034	2.628.439	80,3%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	0	0	0,0%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	0	0	0,0%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	50.330.386	25.768.963	95,3%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	50.330.386	25.768.963	95,3%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	50.386.716	26.599.536	89,4%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	56.330	830.573	-93,2%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	0	0	0,0%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	0	0	0,0%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,0%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	0	0	0,0%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	0	0	0,0%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,0%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	102.734.901	101.365.053	1,4%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	102.734.901	101.365.053	1,4%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,0%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	779.758	681.205	14,5%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0	0	0,0%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	779.758	681.205	14,5%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	151.584.956	118.083.208	28,4%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	113.882.638	76.874.307	48,1%
1.1 Провизија	110.817.291	73.762.244	50,2%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	3.065.347	3.112.063	-1,5%
1.3 Останати трошоци за стекнување	0	0	0,0%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	0	0	0,0%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	37.702.318	41.208.901	-8,5%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	4.344.144	4.120.516	5,4%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	15.403.680	16.306.680	-5,5%
2.2.1 Плати и надоместоци	9.518.385	10.185.764	-6,6%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	826.390	895.300	-7,7%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.022.937	4.309.349	-6,6%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0	0	0,0%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	1.035.968	916.267	13,1%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	1.033.320	1.735.255	-40,5%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	16.921.174	19.046.450	-11,2%
2.4.1 Трошоци за услуги	10.717.771	13.763.462	-22,1%
2.4.2 Материјални трошоци	2.876.490	2.203.703	30,5%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	3.326.913	3.079.285	8,0%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	7.116.554	3.394.109	109,7%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0	1.237.863	-100,0%
2. Трошоци за камати	0	0	0,0%
3. Негативни курсни разлики	2.758.234	448.470	515,0%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	667.656	52.251	1177,8%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	0	0	0,0%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,0%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,0%
5.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,0%
6. Останати трошоци од вложувања	3.690.664	1.655.525	122,9%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	6.706.557	5.307.965	26,3%
1. Трошоци за превентива	0	0	0,0%
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	6.706.557	5.307.965	26,3%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	6.062.693	4.706.874	28,8%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	3.125.345	817.844	282,1%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	44.680.413	50.601.729	-11,7%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	0	0	0,0%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	6.031.856	5.437.700	10,9%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	0	0	#DIV/0!
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	38.648.557	45.164.029	-14,4%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	0	0	0,0%

Биланс на состојба

Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се намалени за 2.7%. Истовремено Вложувањата во земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејност се намалени за 2.7% што се должи на акумулирана амортизација.

Финансиски вложувања – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања учествуваат со 53,47%, акции и удели во инвестициски фондови 6,31 %, дадените заеми врз основа на полисата за осигурување на живот со 1,35%, додека останатиот дел од 38,87 % се однесува на депозитите. Продолжува трендот на зголемено учество на државните хартии од вредност за 15 % во споредба со претходната година, што се должи на тенденцијата за долгорочни пласмани и вложувања во девизна валута.

УНИКА Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) - вложувањата од овој вид се зголмемни за 46 % во однос на 2023 година. Договорите за осигурување на живот кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик расте од година во година и имајќи во предвид дека овој продукт е присутен повеќе години во портфолиото на Друштвото премијата за вложување расте споредбена со првата година на осигурување поради намалување на аквизиционите трошоците.

Побарувања – вкупните побарувања на УНИКА Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 4%, во однос на 2023 година се должи зголемената продажба.

Парични средства и останати еквиваленти – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна

Капитал и резерви – капиталот на друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје заклучно со 31 Декември 2024 година изнесува 319.375.978 денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Бруто технички резерви – Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2024 изнесуваат 321.799.983 денари и истите се зголемени за 5,54 % во однос на 2023 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 7.314.172 денари и истите се зголемени за 19,42 % во однос на 2023 година .

Бруто математичката резерва изнесува 558.448.353 денари која е зголемена за 5,00 % во однос на 4 квартал 2023 година и истата не бележи големо зголемување поради растот на продажбата на полиси за осигурување на живот без штедна компонента.

Резервите за штети изнесуваат 14.039.167 денари и истите се зголемени за 23,03% во однос на 4 квартал 2023 пред се поради резерва за пријавени штети до 31.12.2024, како и доживеани не пријавени полиси од страна на корисниците.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 321.799.983 денари , и истата е зголемена за 45.98 % во однос на 4 квартал 2023 година и истата е резултат за зголемување на премијата за вложување која расте споредбена со првите години на осигурување, поради намалување на аквизационите трошоците. Исто така и зголемувањето на цената на удели влијае врз зголемување на промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување - зголемувањето од 3.51% на останати обврски од непосредни работи на осигурување во однос на 2023 година, се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување како и тоа што сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум на доспевање на ратат и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата.

Биланс на успех

Бруто полисирана премија за осигурување - Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2024 година бележи континуиран раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 3,28%. со што е остварен планот за 2023 година. Фактори кои влијаеја во раст на премија е стабилната продажбата преку банката, како канал на продажба како и зголемена продажба од страна на ексклузивната мрежа на Друштвото.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит кој се продава преку продажен канал банка, и е директно поврзан со кредити и истото бележи зголемување во однос на 2023 година за 44.06%.

Бруто исплатени штети – Друштвото бележи зголемување и на износот на бруто исплатени штети за 39,14% во однос на 2024 година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на зголемениот број на исплати на осигурена сума за доживени полиси, поголем број на смртни штети како и откуп на договори за осигурување.

Бруто Математичката резерва – Промената во Бруто математичка резерва изнесува 26.599.536 денари и истата е намалена за 37,59 % во однос на 4 квартал 2023 година. Тоа пред се се должи исплата на полиси кои се доживеани , на прекин, поради откуп, на поголем број на договори кои беа склучени по повисока техничка каматна стапка од 4 %. Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување, која директно влијае во зголемување на математичката резерва.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 101.365.053 денари, и истата е зголемена за 12,21 % во однос на 4 квартал 2023 година и истата е резултат за зголемување на премијата за вложување која расте споредбена со првите години на осигурување, поради намалување на аквизиционите трошоците. Исто така и зголемувањето на цената на удели влијае врз зголемување на промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Трошоци за спроведување на осигурувањето - Износот на провизија изнесува 73.762.244 денари кој е намален за 4,56 % во однос на 2023 година.

Административни трошоци – износот на административните трошоци во 2024 изнесуваат 41,208,901 денари што е за 17,97 % зголемување во однос на 2023 година. Тоа се должи пред се на стабилизирање на трошоците за амортизација.

Нето добивка - Зголемувањето на продажбата на полиси, а со тоа и зголемувањето на бруто полисирана премија, зголемувањето на приходите од вложувањата заедно со помалиот износ на промена на математичката резерва придонесе за остварување на поголема добивка. Намалувањето на математичката резерва, пак е резултат на зголемувањето на продажбата на продажбата на кредит лајф производите преку банко каналот за продажба како и унит линк производите. Друштвото, 2024 година ја завршува 45,164,029 денари добивка по одданочување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

➤ Осигурување на живот со штедна компонента

Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето .
- ✓ Со продуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето .
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покривање до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

➤ **Осигурување на живот без штедна компонента**

Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Прмијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

Колективно Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување минимум 1 година
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 6 години

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

➤ **Осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот**

УНИТ Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
 - ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
 - ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.
- **Дополнително осигурување кон осигурување на живот**

Осигурување на лица од последица на несреќен случај – незгода

Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот и е согласно дополнителните услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај на осигурувањето на животот,
- ✓ Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.

Здравствено осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот и се исплаќа како фиксен надомест за неопходен медицински престој во болница поради болест, несреќа или породувањето, како и фиксен надомест за хируршки интервенции и фрактури, согласно со Дополнителните и Додатните услови на осигурување.
- ✓ Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.

Осигурување во случај на настапување на тешки болести


Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот (со исклучок на продуктот Комфорт), осигураната сума се исплаќа во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето
Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.


Александра Шкемби Антоовски


Претседател на УО

Агрон Таири


Член на УО

Аднан Емровски


Член на УО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2024 година

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
БИЛАНС НА УСПЕХ	3 - 6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 - 63

Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА ЛАЈФ АД - Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Раководството е одговорно за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои се одобрени од Надзорниот одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

24 април 2025 година
Скопје, Република Северна Македонија

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ
 Година што завршува на 31 декември 2024 година

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		381,086,133	360,256,206
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	4	314,107,503	306,891,058
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	4	317,225,745	307,157,471
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	4	1,928,653	1,338,753
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	4	1,189,589	(1,072,340)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		66,243,553	51,781,823
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	5	3,680,350	4,344,406
2.1 Приходи од наемнини	213	5	3,680,350	4,344,406
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	5	-	-
3. Приходи од камати	216	5	18,849,058	15,100,821
4. Позитивни курсни разлики	217	6	512,352	1,913,505
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	5	5,738,581	2,917,412
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	5	-	53,690
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	5	-	53,690
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	5	37,463,212	27,451,989
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		211,060	159,839
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		524,017	1,423,486

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2024 година

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		330,484,404	321,636,912
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	7	70,359,183	55,231,808
1. Бруто исплатени штети	228	7	67,730,744	48,679,555
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232	7	2,628,439	6,552,253
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	7	25,768,963	42,615,518
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	7	25,768,963	42,615,518
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	7	26,599,536	42,619,605
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	7	830,573	4,087
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	7	101,365,053	90,332,733
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	7	101,365,053	90,332,733
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	8	681,205	589,037
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	8	681,205	589,037

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2024 година

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		118,083,208	114,757,443
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		76,874,307	79,824,524
1.1 Провизија	253	9	73,762,244	77,285,559
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	10	3,112,063	2,538,965
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		41,208,901	34,932,919
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15 16	4,120,516	2,946,011
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	10	16,306,680	14,803,126
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		10,185,764	9,258,780
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		895,300	811,573
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		4,309,349	3,916,223
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		916,267	816,550
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	11	1,735,255	1,094,575
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	11	19,046,450	16,089,207
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		13,763,462	10,393,449
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2,203,703	2,774,343
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3,079,285	2,921,415
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		3,394,109	6,968,156
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	16	1,237,863	1,164,509
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264	6	448,470	1,922,064
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		52,251	388,041
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		1,655,525	3,493,542
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	12	5,307,965	4,274,439
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	12	5,307,965	4,274,439
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	4,706,874	5,092,828

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2024 година

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		817,844	1,774,950
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		50,601,729	38,619,294
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	5,437,700	4,538,020
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		45,164,029	34,081,274
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Број на белеш- ка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	14	5,245,829	946,498
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003	14	5,245,829	946,498
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		871,951,971	788,578,102
I. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	94,798,845	97,470,348
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	50,774,326	52,207,966
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	15	50,774,326	52,207,966
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	44,024,519	45,262,382
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	15	44,024,519	45,262,382
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ. ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		777,153,126	691,107,754
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	16	415,508,905	359,796,172
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		15,288,250	20,054,478
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		400,220,655	339,741,694

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024 (продолжение)

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	17	49,043,646	34,026,923
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		49,043,646	34,026,923
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	18	312,600,575	297,284,659
4.1 Дадени депозити	036	18	302,083,020	282,512,836
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038	18	10,517,555	14,771,823
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		1,200,357	369,784
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		1,200,357	369,784
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	19	321,799,983	220,434,930

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,588	2,584
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		2,588	2,584
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		41,622,944	48,507,076
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	20	27,517,649	26,482,065
1. Побарувања од осигуреници	056		27,517,649	26,482,065
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	14,105,295	22,025,011
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		13,809,403	21,672,193
3. Останати побарувања	066		295,892	352,818
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		14,592,148	18,492,659
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		4,129,932	3,163,075
1. Опрема	070	15	4,129,932	3,163,075
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	22	10,462,216	15,329,584
1. Парични средства во банка	073		10,450,760	15,319,392
2. Парични средства во благајна	074		11,456	10,192
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		-	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,256,415,820	1,077,331,633
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024 (продолжение)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	23	319,375,978	274,211,949
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		21,315,455	9,954,455
1. Законски резерви	096		21,315,455	9,954,455
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		37,190,094	14,469,820
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		45,164,029	34,081,274
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	24	579,801,692	549,384,128
I. Бруто резерви за преносни премии	107		7,314,172	6,124,583
II. Бруто математичка резерва	108		558,448,353	531,848,817
III. Бруто резерви за штети	109	25	14,039,167	11,410,728
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	24	321,799,983	220,434,930
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	26	639,748	496,864
1. Резерви за вработени	115		639,748	496,864
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	26	1,751,903	1,939,314
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119	26	1,751,903	1,939,314
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	26	33,046,516	30,864,448
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 На 31 декември 2024 (продолжение)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	26	1,480,227	368,397
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		1,480,227	368,397
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	26	31,566,289	30,496,051
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		23,939,796	24,694,611
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		7,626,493	5,801,440
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,256,415,820	1,077,331,633
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		-	-

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 23 април 2025.


Александра Шкемби
 Антовска



Претседател на УО
 Л.Б. 0105859



Мирјана Михајловска



Раководител на Сектор за
 финансии и
 сметководство
 Л.Б. 0107200

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
 Година што завршува на 31 декември 2024 година

Позиција	Број на по	Акционерск и капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	-	2,719,545	-	-	-	2,719,545	-	-	-	21,704,730	240,130,675
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	-	2,719,545	-	-	-	2,719,545	-	-	-	21,704,730	240,130,675
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	7,234,910	-	-	-	7,234,910	-	-	14,469,820	(21,704,730)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2024 година (продолжение)

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацион резерва	Нераспределен доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	-
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	45,164,029	45,164,029
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	45,164,029	45,164,029
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2024 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	316,863,422	312,778,480
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	311,729,324	307,261,662
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	5,134,098	5,516,818
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	191,495,461	178,258,163
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	67,681,860	48,568,918
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	725,097	1,254,509
4. Надоместоци и други лични расходи	310	18,486,040	16,675,416
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	76,246,017	80,535,149
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	8,808,092	7,564,381
8. Останати одливи од редовни активности	314	19,548,355	23,659,790
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	125,367,961	134,520,317
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	348,010,865	78,659,616
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	292,169,650	46,944,113
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	29,011,516	23,353,815
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	26,829,699	8,361,688

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2024 година (продолжение)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	476,379,192	213,339,105
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	5,172,151	441,653
2. Одливи по основ на материјални средства	328	2,780,913	3,548,705
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	2,934,206
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	367,452,567	100,333,857
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	100,973,561	106,080,684
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317- 326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326- 317)	336	128,368,327	134,679,489
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	664,874,287	391,438,096
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	667,874,653	391,597,268
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	3,000,366	159,172
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	15,329,584	14,208,517
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(1,867,002)	1,280,239
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	10,462,216	15,329,584

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Крајно матично друштво Uniq Österreich Versicherungen AG.

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2024 Друштвото има 24 вработени (2023: 25 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај ан доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на 2024 и 2023 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Агрон Таири, член на УО; и
- Аднан Емровски, член на УО.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор;
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор;
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор; и
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор.

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен и Надзорен Одбор на 23 април 2025 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/11) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2023 година. Овој правилник ќе стапи во примена од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 9 – Финансиски инструменти и МСФИ 17 - Договори за осигурување кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година.

Примената на МСФИ 16 – Наемнини од 01.01.2025 ќе се рефлектира во финансиските извештаи преку зголемување на нето вредноста на средствата во износ од 379 илјади денари и обврските соодветно на износ од 402 илјади денари.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на компанијата издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќи и здравствено осигурување).

Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога, според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматска стапка.

3.3 Реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволинска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 декември 2024 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 639,748 денари (31 декември 2023 година: 496,864 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат. Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
ЕУР	61.4950	61.4950

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 и 2023 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или необитни данокпри утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2024 година, ќе бидат дополнително утврдени. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува 10.75% (Белешка 13). Дополнителниот данок се пресметува на ниво на јурисдикција, што значи дека групата на мултинационални компании или големата домашна група го пресметува дополнителниот данок посебно за секој составен субјект кој има квалификувана добивка вклучена во пресметката на квалификуваната добивка во таа јурисдикција. Ефективната даночна стапка на сестринската компанија во Република Северна Македонија е 25.63% (Белешка 13). Поради тоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложувања во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според амортизирана набавна вредност.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на градежните објекти кои служат за вршење на дејност и опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.12.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котираат на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски инструменти (продолжение)

3.12.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

3.12.3 Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

3.12.4 Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

3.12.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски инструменти (продолжение)

3.12.6 Исправка на вредност на побарувања од купувачи

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.13.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

3.13.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.13.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.14 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;

3.15.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.15.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат со метод на претпоставен коефициент на штети врз основа на анализа на коефициент на штета во претходни периоди.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.15.3 Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

3.15.4 Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како процент од резервата за настанати пријавени и непријавени штети, во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.15.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.17 Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
 - Каматна стапка: од 1% до 2.7% во зависност од продуктот и периодот на почеток на полисите.
- Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година

3.18 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

3.19 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.20 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удели во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.12.4. Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3.21 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.22 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.23 КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто полисирани премии	317,225,745	307,157,471
Промена во преносната премија	(1,189,589)	1,072,340
Бруто приходи од премии	316,036,156	308,229,811
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(1,928,653)	(1,338,753)
Трошоци за реосигурување	(1,928,653)	(1,338,753)
Нето приходи од осигурување	314,107,503	306,891,058

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	185,307,423	-	(1,928,653)	183,378,770
Здравствено осигурување	3,873,089	-	-	3,873,089
Незгода	13,776,128	(1,189,589)	-	12,586,539
Јунит Линк (договори каде што осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик)	114,269,105	-	-	114,269,105
	317,225,745	(1,189,589)	(1,928,653)	314,107,503

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	178,628,400	-	(1,338,753)	177,289,647
Здравствено осигурување	4,280,664	-	-	4,280,664
Незгода	12,802,774	1,072,340	-	13,875,114
Јунит Линк	111,445,633	-	-	111,445,633
	307,157,471	1,072,340	(1,338,753)	306,891,058

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од наемнини	3,680,350	4,344,406
Реализирани добивки од фондови и продажба на земјиште и градежни објекти	-	53,690
Приходи од камати	18,849,058	15,100,821
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	752,536	822,976
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	33,744,240	24,752,362
Останато	2,966,436	1,876,651
Вкупно останати приходи од вложувања	37,463,212	27,451,989
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	-	53,690
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	5,738,581	2,917,412
	<u>65,731,201</u>	<u>49,922,008</u>

6. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Позитивни курсни разлики	512,352	1,913,505
Негативни курсни разлики	(448,470)	(1,922,064)
	<u>63,882</u>	<u>(8,559)</u>

7. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	67,730,744	48,679,555
Промени во резерви на штети	2,628,439	6,552,253
	<u>70,359,183</u>	<u>55,231,808</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	26,599,536	42,619,605
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	(830,573)	(4,087)
	<u>25,768,963</u>	<u>42,615,518</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	101,365,053	90,332,733
	<u>197,493,199</u>	<u>188,180,059</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Живот	630,547	553,474
Здравствено осигурување	9,804	5,248
Незгода	7,486	9,103
Јунит Линк	33,368	21,212
	<u>681,205</u>	<u>589,037</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	48,469,802	47,016,801
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	7,506,002	6,209,801
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	17,786,440	24,058,957
	<u>73,762,244</u>	<u>77,285,559</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Нето плати за постојано вработени	12,248,176	10,947,409
Даноци и придонеси од плати	6,254,300	5,578,132
Останати трошоци за вработени	916,267	816,550
	<u>19,418,743</u>	<u>17,342,091</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	3,112,063	2,538,965
Бруто плати на останати вработени	16,306,680	14,803,126

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

11. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Трошоци за кирија	162,192	128,470
Трошоци за раководење	3,605,249	3,605,249
Трошоци за даноци и придонеси	1,105,334	1,575,311
Трошоци за одржување	1,815,823	1,888,809
Трошоци за ревизија	1,523,874	945,827
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	531,055	484,623
Трошоци за репрезентација и маркетинг	3,281,221	1,715,302
Канцелариски материјали	74,413	272,184
Трошоци за весници и списанија	133,226	191,411
Трошоци за комунални услуги	1,041,914	1,406,011
Трошоци за банкарски услуги	675,636	500,459
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	142,884	29,501
Патни трошоци	284,968	350,647
Останати трошоци	4,668,661	2,995,403
Вкупно останати административни трошоци	19,046,450	16,089,207
Трошоци за договор на дело	1,735,255	1,094,575
	<u>20,781,705</u>	<u>17,183,782</u>

12. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Финансирање на регулаторниот орган	2,283,206	1,979,331
Прекинати полиси	3,024,759	2,295,108
	<u>5,307,965</u>	<u>4,274,439</u>

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Добивка пред оданочување	50,601,729	38,619,294
Непризнаени расходи за даночни цели	6,389,562	6,760,905
Намалување на даночна основа за износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	(2,614,293)	-
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	54,376,998	45,380,199
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>5,437,700</u>	<u>4,538,020</u>
Ефективна даночна стапка	<u>10.75%</u>	<u>11.75%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2024	3,964,336
Зголемување	<u>5,172,151</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>9,136,487</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2024	3,017,838
Трошок за годината	<u>872,820</u>
Состојба на 31 декември 2024	3,890,658
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2024 година	<u>5,245,829</u>
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2023	3,522,683
Зголемување	<u>441,653</u>
Состојба на 31 декември 2023	<u>3,964,336</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2023	2,620,366
Трошок за годината	<u>397,472</u>
Состојба на 31 декември 2023	<u>3,017,838</u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>
31 декември 2022 година	<u>902,317</u>

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024							
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2024	57,345,557	3,012,906	60,358,463	49,514,597	5,593,647	4,772,433	10,366,080	120,239,140
Набавки	-	-	-	-	2,780,913	-	2,780,913	2,780,913
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,374,560</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,146,993</u>	<u>123,020,053</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2024	5,137,591	3,012,906	8,150,497	4,252,215	3,065,518	4,137,487	7,203,005	19,605,717
Трошок за годината	1,433,640	-	1,433,640	1,237,863	1,227,950	586,106	1,814,056	4,485,559
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>6,571,231</u>	<u>3,012,906</u>	<u>9,584,137</u>	<u>5,490,078</u>	<u>4,293,468</u>	<u>4,723,593</u>	<u>9,017,061</u>	<u>24,091,276</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	<u>-</u>	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>98,928,777</u>
31 декември 2023 година	<u>52,207,966</u>	<u>-</u>	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>	<u>100,633,423</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024						
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023	55,878,453	3,012,906	58,891,359	46,580,391	3,512,046	4,772,433	8,284,479
Зголемување	1,467,104	-	1,467,104	2,934,206	2,081,601	-	2,081,601
Пренос	-	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>5,593,647</u>	<u>4,772,433</u>	<u>10,366,080</u>
Акумулирана амортизација							
Состојба на 1 јануари 2023	3,740,628	3,012,906	6,753,534	3,087,706	2,500,047	3,551,382	6,051,429
Трошок за годината	1,396,963	-	1,396,963	1,164,509	565,471	586,105	1,151,576
Продадено	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>5,137,591</u>	<u>3,012,906</u>	<u>8,150,497</u>	<u>4,252,215</u>	<u>3,065,518</u>	<u>4,137,487</u>	<u>7,203,005</u>
Нето сметководствена вредност на							
31 декември 2023 година	<u>52,207,966</u>	<u>-</u>	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>
31 декември	<u>52,137,825</u>	<u>-</u>	<u>52,137,825</u>	<u>43,492,685</u>	<u>1,011,999</u>	<u>1,221,051</u>	<u>2,233,050</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Раководството проценува дека на ден 31 декември 2024 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. Во текот на 2024 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 3,680,350 денари (Белешка 5). На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

16. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
	<u>415,508,905</u>	<u>359,796,172</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 415,508,905 денари (2023: 359,796,172 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 6.15% (2023: од 1.4% до 6.15%). Вложувањата се состојат од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

17. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 49,043,646 денари на 31 декември 2024 година (31 декември 2023: 34,026,923 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

18. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Депозити		
- во странска валута	175,014,770	166,897,430
- во денари	127,068,250	115,615,406
Дадени краткорочни заеми	<u>10,517,555</u>	<u>14,771,823</u>
	<u>312,600,575</u>	<u>297,284,659</u>

Друштвото во текот на 2024 година дел од своите средства ги има вложено во 5 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2024 година депозитите во денари се во износ од 127,068,250 денари (31 декември 2023 година: 115,615,406 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 175,014,770 денари (31 декември 2023 година: 166,897,430 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години (2023: распон на каматни стапки од 0.1% до 3.7% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 10,517,555 денари (2023: 14,771,823 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животна осигурување кои се заложени како колатерал.

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 321,799,983 денари на 31 декември 2024 година (31 декември 2023: 220,434,930 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото. Станува збор за вложувања врз основа на полисите за животна осигурување Јунит Линк каде дел од премијата друштвото ја инвестира во отворени инвестициски фондови по избор на клиентот. Вложени се средства во друштвата за управување со инвестициски фондови:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, во фондовите:
 - o ВФП Бонд
 - o ВФП Премиум инвест,
- КБ Инвест АД Скопје, во фондовите:
 - o КБ Инвест – Балансиран
 - o КБ Инвест- Акции,
- НЛБ Фондови АД Скопје, во фондовите:
 - o НЛБ Брик,
 - o НЛБ Америка,
 - o НЛБ Топ Брендрави.

20. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања за премии за осигурување	44,562,856	38,820,398
Исправка на вредноста	(17,045,207)	(12,338,333)
	<u>27,517,649</u>	<u>26,482,065</u>

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
На 1 Јануари	12,338,333	7,245,505
Трошок за годината	4,706,874	5,092,828
На 31 Декември	<u>17,045,207</u>	<u>12,338,333</u>

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања по основ на камати	13,157,138	21,116,881
Останати побарувања по основ на вложувања	290,607	193,665
Побарување по основ на наемнини	361,658	361,647
Останати побарувања	295,892	352,818
	<u>14,105,295</u>	<u>22,025,011</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2024	31 декември 2023
Сметки во банки:		
- во денари	7,392,592	13,077,644
- во странска валута	3,058,168	2,241,748
Пари во благајна:		
- во денари	11,456	10,192
	<u>10,462,216</u>	<u>15,329,584</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2024 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 33).

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2024 и 2023 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

24. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Преносна премија	7,314,172	6,124,583
Математичка резерва	558,448,353	531,848,817
Бруто резерви за штети	14,039,167	11,410,728
	<u>579,801,692</u>	<u>549,384,128</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	321,799,983	220,434,930
	<u>901,601,675</u>	<u>769,819,058</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
На 1 Јануари	769,819,058	631,386,807
Пренесена премија	1,189,589	(1,072,340)
Математичка резерва	26,599,536	42,619,605
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	101,365,053	90,332,733
Резерви за штети	<u>2,628,439</u>	<u>6,552,253</u>
	<u>901,601,675</u>	<u>769,819,058</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Јунит Линк	-	-
Живот	7,314,172	6,124,583
	<u>7,314,172</u>	<u>6,124,583</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Јунит Линк	5,052,546	4,176,823
Живот	553,395,807	527,671,994
	<u>558,448,353</u>	<u>531,848,817</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Резерви за пријавени но нерешени штети	12,277,349	9,415,509
Резерви за случени но непријавени штети	1,761,818	1,995,219
	<u>14,039,167</u>	<u>11,410,728</u>

26. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски за примени аванси	21,497,194	21,488,403
Обврски за провизија	2,431,534	3,206,208
Обврски за даноци	1,751,903	1,939,314
Обврски за отпремнини	639,748	496,864
Обврски за нето плати	1,013,327	878,371
Обврски за придонеси и даноци од плати	973,248	704,768
Останати обврски	7,131,213	4,586,698
	<u>35,438,167</u>	<u>33,300,626</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2024 и 2023 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства		
Депозити во банки	16,500,000	11,500,000
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	3,088,267	-
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	8,404,300
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>27,992,567</u>	<u>19,904,300</u>
Резерви		
Резерви за штети	14,039,167	11,410,728
Бруто резерви за преносни премии	7,314,172	6,124,583
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>21,353,339</u>	<u>17,535,311</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>6,639,228</u>	<u>2,368,989</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2024 година депозитите во банки 58.9% (2023: 57.8%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 30.0% (2023: 42.2%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	29,888,640	15,349,368
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	2,105,018	1,470,136
Аванси	10,517,555	14,771,823
Депозити во банки	230,514,770	216,012,836
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	407,104,605	351,391,872
Вкупно дозволени вложувања на средства	<u>680,130,588</u>	<u>598,996,035</u>
Обврски (Математичка резерва)		
Нето резерви по договори за осигурување	557,247,996	531,479,033
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>557,247,996</u>	<u>531,479,033</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>122,882,592</u>	<u>67,517,002</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2024 година депозитите во банки изнесуваат 33.9% (2023: 36.1%), државните обврзници изнесуваат 59.9% (2023: 58.7%) а уделите изнесуваат 4.4% (2023: 2.6%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2024 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2023: 5 банки), 2 банки (2023: 2 банки) од капиталот на друштвото. Учеството на вложувања во депозите е 20,47 % (2023: 22,99%) од вкупниот капитал, во Халк Банка АД Скопје 13.76% (2023: 15.47%) и Силк Роуд Банка АД Скопје 6.69% (2023: 7.53%)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	268,966,120
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
Законски и статутарни резерви	I3	21,315,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	37,190,094
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,245,829
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	268,966,120
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	268,966,120
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	81,484,267
Капитал	VI3	268,966,120
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	84,481,120
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 – VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 – VI2)	VI7	187,481,853

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	239,184,177
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
-Законски и статутарни резерви	I3	9,954,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	14,469,820
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	946,498
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	239,184,177
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	239,184,177
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	78,084,008
Капитал	VI3	239,184,177
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	54,699,177
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	161,100,169

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2024 гарантниот фонд на Друштвото е 184,485,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2024 изнесува 84,481,120 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2024 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	557,997,230	
Нето математичка резерва	2	556,796,874	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	0
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,271,875	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	705,136,490
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	2,196,878,168
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	17,782,018,683
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	57,346,510
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	20,211,183,389	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1	0
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	56,035,533	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	78,307,408	0

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2023 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	531,849,965	-
Нето математичка резерва	2	531,480,182	-
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	21,259,207	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	457,129,304
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	1,788,259,133
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	16,875,842,178
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	53,767,045
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	19,115,091,434	-
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	53,749,782	-
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	75,008,989	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	17,649,217	17,083,438
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	3,176,859	3,075,019
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	3,176,859	3,075,019
Бруто исплатени штети	5	3,200,048	2,823,043
Нето исплатени штети	6	3,200,048	2,823,043
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	3,176,859	3,075,019

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	81,484,267	78,084,008

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

29.1. Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Парични средства	10,462,216	15,329,584
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	7,278,993
Усогласеност на средствата и обврските	<u>1,141,766,837</u>	<u>968,061,782</u>

29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

29.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Парични средства	10,462,216	15,329,584
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2024 и 2023 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3.61% (2023: 4.97%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 26.25% (2023: 28.97%) се однесуваат на орочени депозити, а 66.99% (2023: 60.92%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	18,293,033	-	18,293,033
Доспеани и оштетени побарувања	26,269,823	(17,045,207)	9,224,616
	<u>44,562,856</u>	<u>(17,045,207)</u>	<u>27,517,649</u>

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2023 година е како што следи:

	31 декември 2023		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	17,491,672	-	17,491,672
Доспеани и оштетени побарувања	21,328,726	(12,338,333)	8,990,393
	<u>38,820,398</u>	<u>(12,338,333)</u>	<u>26,482,065</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
до 30 дена	18,293,033	17,491,672
31-60 дена	3,693,093	3,436,895
61-120 дена	3,888,356	4,368,094
121-270 дена	5,619,007	5,073,445
271-365 дена	2,251,779	1,913,607
над 365 дена	10,817,588	6,536,685
	<u>44,562,856</u>	<u>38,820,398</u>

29.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможности да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Брј на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	192,699,024	278,704,496	81,968,581	278,355,599	252,038,712	87,859,361	84,790,047	1,256,415,820
1. Нематеријални средства	002	79,673	212,571	4,953,585	-	-	-	-	5,245,829
2. Вложувања	003	138,313,610	258,462,657	45,982,191	208,428,282	200,585,088	-	20,180,143	871,951,971
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	1,200,357	-	-	-	-	-	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	855,599	18,444,214	28,649,964	69,927,317	51,453,624	87,859,361	64,609,904	321,799,983
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-	-	-	-	-	-	2,588
6. Побарувања	007	41,622,944	-	-	-	-	-	-	41,622,944
7. Останати средства	008	10,624,253	1,585,054	2,382,841	-	-	-	-	14,592,148
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Вкупно обврски	010	100,752,849	74,147,294	70,965,709	212,646,086	200,730,487	165,911,587	431,261,808	1,256,415,820
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	319,375,978	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	0	0
3. Бруто технички резерви	013	65,098,831	55,703,080	42,247,648	142,718,769	149,194,528	77,855,580	46,983,256	579,801,692
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	855,599	18,444,214	28,649,964	69,927,317	51,453,624	87,859,361	64,609,904	321,799,983
5. Останати резерви	015	-	-	68,097	-	82,335	196,646	292,670	639,748
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-	-	-	-	-	-	1,751,903
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	33,046,516	-	-	-	-	-	-	33,046,516
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	91,946,175	204,557,202	11,002,872	65,709,513	51,308,225	-78,052,226	-346,471,761	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2023 година е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	до 1 година 4	1 - 3 години 5	3 - 5 години 6	5 - 10 години 7	10 - 15 години 8	15 - 20 години 9	20 и повеќе години 10	ВКУПНО 11
I. Вкупно средства	001	422,723,423	112,334,835	37,668,901	193,605,703	181,006,953	42,182,608	87,809,210	1,077,331,633
1. Нематеријални средства	002	-	-	946,498	-	-	-	-	946,498
2. Вложувања	003	358,514,395	112,334,835	33,559,328	120,008,150	143,981,251	-	20,180,143	788,578,102
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	369,784	-	-	-	-	-	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-	-	-	-	-	-	2,584
6. Побарувања	007	48,507,076	-	-	-	-	-	-	48,507,076
7. Останати средства	008	15,329,584	-	3,163,075	-	-	-	-	18,492,659
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Вкупно обврски	010	88,865,497	42,473,266	44,840,215	211,297,303	186,144,709	110,423,768	393,286,875	1,077,331,633
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	274,211,949	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	56,061,735	42,473,266	44,782,863	137,699,750	149,054,476	68,091,937	51,220,101	549,384,128
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Останати резерви	015	-	-	57,352	-	64,531	149,223	225,758	496,864
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-	-	-	-	-	-	1,939,314
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,864,448	-	-	-	-	-	-	30,864,448
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	333,857,926	69,861,569	(7,171,314)	(17,691,600)	(5,137,756)	(68,241,160)	(305,477,665)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

29.5. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2024 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	727,808,611	528,607,209
1. Нематеријални средства	002	5,245,829	-
2. Вложувања	003	378,154,677	493,797,294
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	321,799,983	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-
6. Побарувања	007	11,071,554	30,551,390
7. Останати средства	008	11,533,980	3,058,168
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	868,403,092	388,012,728
1. Капитал и резерви	011	-	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	0
3. Бруто технички резерви	013	517,803,499	61,998,193
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	321,799,983	-
5. Останати резерви	015	639,748	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	26,407,959	6,638,557
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(140,594,481)	140,594,481

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.5 Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2023 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	555,923,474	521,408,159
1. Нематеријални средства	002	946,498	-
2. Вложувања	003	308,198,863	480,379,239
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	220,434,930	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-
6. Побарувања	007	10,089,688	38,417,388
7. Останати средства	008	16,250,911	2,241,748
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	270,902,470	806,429,163
1. Капитал и резерви	011	-	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-
3. Бруто технички резерви	013	17,535,311	531,848,817
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	220,434,930	-
5. Останати резерви	015	496,864	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,496,051	368,397
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	285,021,004	(285,021,004)

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2024		Година што завршува на 31 декември 2023	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	1,405,945	(1,405,945)	2,850,210	(2,850,210)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.6. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	27,517,649	26,482,065
Други побарувања	14,049,467	21,986,442
Вложувања во инвестициони фондови	370,843,629	254,461,853
Парични средства	11,456	10,192
	<u>412,422,201</u>	<u>302,940,552</u>
<i>Со Фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	302,083,020	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	14,771,823
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	339,741,694
	<u>728,109,480</u>	<u>657,080,831</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	10,450,760	15,319,392
	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	7,278,993
	<u>9,215,604</u>	<u>7,278,993</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година би била повисока, односно пониска, за 3,126,006 денари (2023: 2,972,006 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2024 и 2023 година:

	31 декември 2024		31 декември 2023	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пасмани во банки	302,083,020	302,083,020	282,512,836	282,512,836
Дадени заеми	10,517,555	10,517,555	14,771,823	14,771,823
Побарувања за премии	27,517,649	27,517,649	26,482,065	26,482,065
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,288,250	15,288,250	20,054,478	20,054,478
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400,220,655	400,220,655	339,741,694	339,741,694
Други побарувања	370,843,629	370,843,629	254,461,853	254,461,853
Вложувања во инвестициони фондови	14,049,467	14,049,467	21,986,442	21,986,442
Парични средства	10,462,216	10,462,216	15,329,584	15,329,584
	<u>1,150,982,441</u>	<u>1,150,982,441</u>	<u>975,340,775</u>	<u>975,340,775</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,215,604	9,215,604	7,278,993	7,278,993
	<u>9,215,604</u>	<u>9,215,604</u>	<u>7,278,993</u>	<u>7,278,993</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања		
Уника Австрија	-	-
Уника АД Скопје	641,606	844,488
	<u>641,606</u>	<u>844,488</u>
Обврски		
Уника Австрија	5,158,330	3,595,612
Уника Ре АГ	145,581	6,965
Сигал Уника Груп Тирана	1,226,429	361,432
Уника АД Скопје	25,973	-
	<u>6,556,313</u>	<u>3,964,009</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	-
Уника Ре АГ	7,536	2,520
Уника АД Скопје	6,248,500	6,829,959
	<u>6,256,036</u>	<u>6,832,479</u>
Расходи		
Уника Австрија	5,163,396	3,605,249
Уника Ре АГ	153,140	135,020
Сигал Уника Груп Тирана	1,061,363	651,734
УНИКА ИТ СЕРВИС АВСТРИЈА	31,215	-
Уника АД Скопје	233,728	5,068,838
	<u>6,642,842</u>	<u>9,460,841</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Краткорочни користи за вработените	4,839,942	4,038,012
	<u>4,839,942</u>	<u>4,038,012</u>

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година, покренат е два судски спора против Друштвото во вкупен износ од 92.478. денари (2023: 92.478 денари). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 и 2023 година.

2024

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	25,7%	25,7%
Здравствено	02	5,0%	5,0%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

2023

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	26,5%	26,5%
Здравствено	02	7,7%	7,7%

33. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Промена на индиректен сопственик

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над УНИКА Груп Австрија Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на Сигал Бизнис Центар, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Друштвото е во фаза на комплетирање на документацијата, за да поднесе барање за дозвола и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Промената на сопственоста се очекува во вториот квартал од 2025 година (Белешка 25).

По 31 декември 2024 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати други настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2024 година

ЕМБС: 06712339
Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
Вид на работа: 600
Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	946.498,00			5.245.829,00
3	-- Останати нематеријални средства	946.498,00			5.245.829,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	55.371.041,00			54.904.258,00
5	-- Недвижности (006+007)	52.207.966,00			50.774.326,00
7	-- Градежни објекти	52.207.966,00			50.774.326,00
8	-- Постројки и опрема	2.528.129,00			4.081.092,00
9	-- Транспортни средства	634.946,00			48.840,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	736.370.136,00			821.177.645,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	45.262.382,00			44.024.519,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	691.107.754,00			777.153.126,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	393.823.095,00			464.552.551,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	359.796.172,00			415.508.905,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20.054.478,00			15.288.250,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	339.741.694,00			400.220.655,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	34.026.923,00			49.043.646,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	34.026.923,00			49.043.646,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	297.284.659,00			312.600.575,00
36	-- Депозити	282.512.836,00			302.083.020,00
38	-- Останати дадени заеми	14.771.823,00			10.517.555,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	220.434.930,00			321.799.983,00

42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	369.784,00			1.200.357,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	369.784,00			1.200.357,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	48.509.660,00			41.625.532,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	26.482.065,00			27.517.649,00
53	-- Побарувања од осигуреници	26.482.065,00			27.517.649,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	22.027.595,00			14.107.883,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	21.672.193,00			13.809.403,00
60	-- Тековни даночни средства	2.584,00			2.588,00
61	-- Останати побарувања	352.818,00			295.892,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	15.329.584,00			10.462.216,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.077.331.633,00			1.256.415.820,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	274.211.949,00			319.375.978,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00			215.706.400,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	9.954.455,00			21.315.455,00
75	-- Законски резерви	9.954.455,00			21.315.455,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	14.469.820,00			37.190.094,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	34.081.274,00			45.164.029,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	549.384.128,00			579.801.692,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	6.124.583,00			7.314.172,00
88	-- Бруто математичка резерва	531.848.817,00			558.448.353,00
89	-- Бруто резерви за штети	11.410.728,00			14.039.167,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	220.434.930,00			321.799.983,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	496.864,00			639.748,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	496.864,00			639.748,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	32.803.762,00			34.798.419,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	368.397,00			1.480.227,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	32.435.365,00			33.318.192,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	24.694.611,00			23.939.796,00
108	-- Обврски кон вработените	1.583.139,00			1.986.575,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.939.314,00			1.751.903,00
110	-- Останати обврски	4.218.301,00			5.639.918,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.077.331.633,00			1.256.415.820,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна	Исправка на	Нето за тековна
---------------	------	------------------	------------------	-------------	-----------------

		година	вредноста за тековна година	година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	360.256.206,00		381.086.133,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	306.891.058,00		314.107.503,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	307.157.471,00		317.225.745,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	1.338.753,00		1.928.653,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	-1.072.340,00		1.189.589,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	51.781.823,00		66.243.553,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	19.985.428,00		25.099.991,00
220	-- Приходи од камати	15.100.821,00		18.849.058,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.913.505,00		512.352,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	2.917.412,00		5.738.581,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	53.690,00		
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	53.690,00		
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	31.796.395,00		41.143.562,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	4.344.406,00		3.680.350,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	4.344.406,00		3.680.350,00
233	-- Останати приходи од вложувања	27.451.989,00		37.463.212,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО- ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	159.839,00		211.060,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1.423.486,00		524.017,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	321.636.912,00		330.484.404,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	55.231.808,00		70.359.183,00
238	-- Бруто исплатени штети	48.679.555,00		67.730.744,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	6.552.253,00		2.628.439,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	42.615.518,00		25.768.963,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	42.615.518,00		25.768.963,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	42.619.605,00		26.599.536,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва- дел за соосигурување и реосигурување	4.087,00		830.573,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	90.332.733,00		101.365.053,00

256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	90.332.733,00			101.365.053,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	589.037,00			681.205,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	589.037,00			681.205,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	114.757.443,00			118.083.208,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	79.824.524,00			76.874.307,00
263	-- Провизија	77.285.559,00			73.762.244,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	2.538.965,00			3.112.063,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	34.932.919,00			41.208.901,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	2.946.011,00			4.120.516,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	14.803.126,00			16.306.680,00
270	-- Плати и надоместоци	9.258.780,00			10.185.764,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	811.573,00			895.300,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.916.223,00			4.309.349,00
274	-- Останати трошоци за вработените	816.550,00			916.267,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.094.575,00			1.735.255,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	16.089.207,00			19.046.450,00
277	-- Трошоци за услуги	10.393.449,00			13.763.462,00
278	-- Материјални трошоци	2.774.343,00			2.203.703,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	2.921.415,00			3.079.285,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	6.968.156,00			3.394.109,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	6.968.156,00			3.394.109,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.922.064,00			448.470,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	388.041,00			52.251,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	4.658.051,00			2.893.388,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	1.164.509,00			1.237.863,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	3.493.542,00			1.655.525,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	4.274.439,00			5.307.965,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	4.274.439,00			5.307.965,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	6.867.778,00			5.524.718,00

302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	5.092.828,00			4.706.874,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.774.950,00			817.844,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	38.619.294,00			50.601.729,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	38.619.294,00			50.601.729,00
312	-- Данок на добивка	4.538.020,00			5.437.700,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	34.081.274,00			45.164.029,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	25,00			25,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	34.081.274,00			45.164.029,00
329	-- Добивка за годината	34.081.274,00			45.164.029,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	34.081.274,00			45.164.029,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.964.336,00			9.136.487,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.017.838,00			3.890.658,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	946.498,00			5.245.829,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	57.345.557,00			57.345.557,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	5.137.591,00			6.571.231,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	52.207.966,00			50.774.326,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	5.593.647,00			8.374.560,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	3.065.518,00			4.293.468,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	2.528.129,00			4.081.092,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	4.772.433,00			4.772.433,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.137.487,00			4.723.593,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	634.946,00			48.840,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	196.381.156,00			68.390.065,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	86.131.680,00			233.692.955,00

660	-- Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)	10.581.490,00			5.591.649,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година) (< или = АОП 038 од БС)	4.190.333,00			4.925.906,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	14.771.823,00			10.517.555,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	20.054.478,00			15.288.250,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	339.741.694,00			400.220.655,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	220.434.930,00			321.799.983,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	352.818,00			295.892,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	15.329.584,00			10.446.216,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	4.218.301,00			5.639.918,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	159.839,00			211.060,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	1.094.575,00			1.735.255,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	128.470,00			162.192,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	500.459,00			675.636,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	454.393,00			961.546,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.888.809,00			1.815.823,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.715.302,00			3.281.221,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	5.706.016,00			6.867.044,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	138.314,00			126.050,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	272.184,00			74.413,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	1.406.011,00			1.041.914,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	484.623,00			531.055,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	191.411,00			133.226,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	281.800,00			297.045,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	29.501,00			142.884,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	20.129,00			22.225,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	350.647,00			284.968,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	945.827,00			1.523.874,00

709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	1.575.311,00			1.105.334,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	25,00			25,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4492	- 65.110 - Осигурување на живот				381.086.133,00

Потпишано од:

Aleksandra Shkempi Antovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.